



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 19 јули 1968

Скопје

Број 26

Год. XXIV

Претплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

211.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за уредување и користење на градежно земјиште, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 11 јули 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 11 јули 1968 година.

У. бр. 36

12 јули 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УРЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Уредувањето и користењето на градежно земјиште се врши според одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него.

Член 2

Станбени, стопански, комунални и други објекти се градат на уредено градежно земјиште.

Член 3

Градежно земјиште, во смисла на овој закон, е земјиштето што според урбанистичкиот план или одлуката што го заменува него, е наменето за градба.

Член 4

Во уредувањето на градежно земјиште и во неговото финансирање учествуваат општината, комуналните работни организации и инвеститорот.

Работите на уредувањето на градежното земјиште се од посебен општествен интерес.

II. УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 5

Уредување на градежното земјиште опфаќа подготвување и опремување со комунални објекти и инсталации според програмата за уредување на градежното земјиште.

Член 6

Програмата за уредување на градежното земјиште ја донесува општинското собрание на седница.

Програмата се донесува во согласност со општествениот план на општината и со етапната изградба предвидена со урбанистичкиот план.

Член 7

Програмата за уредување на градежното земјиште особено ги содржи следните елементи:

- подрачјето со поблиско определување на земјиштето што се уредува;
- обемот на уредувањето и степенот на опремувањето со комунални објекти и инсталации;
- пресметката на трошоците за уредување;
- изворите за финансирање на уредувањето;
- начинот на здружувањето и насочувањето на средствата за уредување; и
- динамиката за извршување на програмата.

Член 8

Подготвувањето на градежното земјиште опфаќа:

- подготвителни работи (геодетски подлоги, елаборати и геомеханичко испитување на теренот);
- асанациони работи (израмнување, насипување и одводнување на земјиштето, осигурување од лизгање, расчистување на земјиштето од растенија и депонии и други асанациони зафати);
- отстранување на постојните објекти и уреди (уривање на објектите и пренесување на материјалот, како и преселување на покуќнината на корисниците на тие објекти);
- регулирање на имотноправните односи со сопствениците и корисниците на земјиштето и објектите во поглед на надоместувањето за земјиштето, уништената култура и урнатите објекти.

Член 9

Опремувањето на градежното земјиште опфаќа изградба на објекти и инсталации од заедничко комунално користење и на објекти и инсталации од индивидуално комунално користење.

Член 10

Како објекти и инсталации од заедничко комунално користење се сметаат: улиците, пристапите, плоштадите и паркинг плацевите; воведувањето на јавно осветление; посебни уреди и инсталации за одведување на атмосферската вода од населбата; јавни засолништа; слободни зелени површини и детски игралишта.

Член 11

Како објекти и инсталации од индивидуално комунално користење се сметаат: комуналните објекти и инсталации за водовод и канализација, за електрична и топлинска мрежа и плин, за превоз на патници во сообраќајот, за поштенско-телеграфско-телефонската мрежа и бункерите за отпадоци.

Член 12

За уредувањето на градежно земјиште се грижи општината.

Општинското собрание уредувањето на градежно земјиште може да го довери на работната организација што е оспособена за таа цел, или посебна организација специјализирана за уредување на градежно земјиште.

Во управувањето со работите од посебен општествен интерес учествуваат претставници на заинтересираните организации (комунални, станбени, урбанистички и др.) и претставници на општествената заедница.

Претставниците на општествената заедница учествуваат во одлучувањето за усвојувањето на финансискиот план за употреба на средствата за уредување на градежното земјиште, определувањето височината на надоместокот на подготвување на земјиштето, одобрувањето на завршната сметка, освен во делот со кој се врши распределба на доходот, донесувањето предлог на програма за уредување и разгледувањето на извештаите за нејзината реализација.

Член 13

Претставниците на општествената заедница учествуваат во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес на седници на кои присуствува мнозинството од тие претставници и мнозинството од членовите на советот што ги избира работната заедница, односно мнозинството од членовите на работната заедница, ако во работната организација не се образува совет.

Ако тоа го бараат најмалку половината претставници на општествената заедница што присуствуваат на седницата, претставниците на општествената заедница гласаат одделно од членовите на работната заедница.

Кога претставниците на општествената заедница гласаат одделно од членовите на работната заедница, одлуката се смета за донесена ако за неа гласале мнозинството претставници на општествената заедница и мнозинството членови што ги избира работната заедница.

Ако во случаите од претходниот став не се постигне согласност, претставниците на општествената заедница и членовите што ги избира работната заедница образуваат заедничка комисија за разгледување на спорните прашања и составување предлог за нивното решавање.

Ако ни заедничката комисија не постигне согласност или нејзиниот предлог не биде усвоен, решение за спорното прашање донесува општинското собрание.

Член 14

Со статутот на организацијата се одредува бројот на членовите што таа ги избира и бројот на претставници на општествената заедница, како и организациите што делегираат свои претставници. Бројот на претставниците на општествената заедница не може да биде поголем од бројот на членовите што ги избира организацијата.

Претставниците на општествената заедница ги именува општинското собрание, а претставниците на заинтересираните организации ги делегираат самите организации.

Статутот на работната организација која врши работи од посебен општествен интерес го потврдува општинското собрание.

Член 15

Уредувањето на градежно земјиште кое е опфатено со програмата од член 7 од овој закон може, по исклучок, да му се довери на инвеститорот со договор.

Во договорот ќе се утврди начинот на кој ќе му се рефундираат на инвеститорот трошоците од член 17 и 19 од овој закон.

III. ФИНАНСИРАЊЕ УРЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 16

Трошоците за подготвувањето на градежното земјиште паѓаат на товар на инвеститорот.

Член 17

Трошоците на опремување на градежното земјиште со објекти и инсталации за заедничко комунално користење паѓаат на товар на општината.

Член 18

Општинското собрание опремувањето на градежно земјиште со објекти и инсталации за заед-

ничко комунално користење може да го довери на работна организација. Со договор меѓу нив ќе се регулира начинот на обезбедувањето на средствата потребни за опремување.

Член 19

Трошоците за опремување на објектите и инсталациите за индивидуално комунално користење паѓаат на товар на соодветните работни организации.

IV. ДАВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА КОРИСТЕЊЕ

Член 20

Градежното земјиште го дава на користење општинското собрание.

На користење се дава уредено градежно земјиште.

По исклучок, општинското собрание, може да даде на користење и неуредено градежно земјиште, со тоа што ќе го одреди рокот за неговото уредување.

Член 21

Начинот и условите за давање на користење градежно земјиште ги пропишува општинското собрание.

Член 22

Трошоците за подготвување на земјиштето од член 8 од овој закон претставуваат просек на вкупните фактички трошоци по квадратен метар земјиште.

Просекот од претходниот став се утврдува за комплексот на земјиште подготвено според програмата за уредување.

Трошоците од став 1 на овој член претставуваат минимум што го плаќа инвеститорот.

Доколку при давањето на земјиштето на користење се постигне повисок износ од просекот, разликата се користи за изградба на објекти за заедничко комунално користење.

Член 23

Височината на надоместокот за отстапување на градежно земјиште на користење не може да биде повисока од надоместокот исплатен на поранешниот сопственик на тоа земјиште.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 24

Со парична казна од 1.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап стопанската организација или друго правно лице ако:

1. не го уреди земјиштето според утврдената програма (член 7);
2. не изгради објекти и инсталации од индивидуално комунално користење (член 9);
3. даде на користење неуредено земјиште спротивно на член 20 став 3.

За дејание од претходниот став ќе се казни со парична казна од 100 до 3.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или друго правно лице.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Просекот на трошоците за подготвување на земјиштето од член 22 став 1 и 2 на овој закон ќе се применува по усогласувањето на одлуките за уредување и користење градежното земјиште на општинските собранија со одредбите на овој закон.

Член 26

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за уредување и користење на градското земјиште („Службен весник на НРМ“ бр. 11/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 15/65).

Општинските собранија своите одлуки за уредување и користење на градското земјиште ќе ги усогласат со одредбите на овој закон до 30 ноември 1968 година.

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

212.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА ДЕБАР

Се прогласува Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во обновата и изградбата на Дебар,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 11 јули 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 11 јули 1968 година.

У. бр. 35

12 јули 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА ДЕБАР

Член 1

Социјалистичка Република Македонија (Републиката) учествува во обновата и изградбата на Дебар со вкупен износ од 37 милиони динари.

Член 2

Учеството од претходниот член и се обезбедува на општината Дебар без обврска за враќање, а ќе се користи за намените што се содржани во Програмата за обнова и изградба на Дебар, што ја потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 3

Средствата на Републиката за учество во обновата и изградбата на Дебар се формираат од републичкиот додатен данок на промет, според одредбите на Законот за воведување републички додатен данок на промет на стоки на мало.

Член 4

Ако динамиката на приливот на средствата од претходниот член не се совпаѓа со динамиката за остварување на Програмата за обновата и изградбата на Дебар, привремено можат да се ангажираат, како позајмица, и други извори на републички средства.

За привремено ангажирање на други републички средства, според одредбите на претходниот став, одлучува Извршниот совет.

Привременото ангажирање на други републички средства се обезбедува без обврска за плаќање на камата, а под услови за враќање што го обезбедува приливот на средствата од кои се обезбедува учеството на Републиката.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

213.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИМАЊЕ НА ПРИПРАВНИЦИ НА РАБОТА ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително примање на приправници на работа во работните организации,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 11 јули 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 11 јули 1968 година.

У. бр. 38

12 јули 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИМАЊЕ НА ПРИПРАВНИЦИ НА РАБОТА ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за задолжително примање на приправници на работа во работните организации („Службен весник на СРМ“ бр. 16/68) во член 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Одредбите на овој закон се однесуваат и на републичките органи на управата, стручните служби на Собранието на СРМ и Извршниот совет. Градското собрание на Скопје, општинските органи на управата и органите и организациите што вршат работи од општ интерес за Републиката, град Скопје и општините, органите на правосудството (републички и општински органи), професионални здруженија и општествено-политички организации“.

Член 2

Во член 7 по ставот 1 се додава нов став кој гласи:

„По исклучок работните организации можат со својот општ акт да определат приправничкиот стаж да трае и подолго од една година, но не подолго од 2 години“.

Член 3

По членот 7 се додава нов член 7а кој гласи: „Критериумите за определување бројот на приправниците и траењето на приправничкиот стаж во општинските и републички органи се утврдува со пропис на Извршниот совет“.

Член 4

По членот 8 се додава нов член 8а кој гласи: „Работните организации, републичките и општинските органи, здруженијата и другите организации се должни примањето на приправници по број и структура, предвидено со овој закон односно врз основа на него и нивните општи акти да го вршат секоја година а најдоцна до 1 октомври во годината“.

Член 5

Во член 10 зборовите „два месеци“ се заменуваат со „три месеци“.

Член 6

По членот 11 се додаваат два нови члена 11а и 11б кои гласат:

Член 11а

„Ако работните организации во утврдениот срок со овој закон не донесат општ акт за прием на приправници општинското собрание може да постапи согласно на одредбите од чл. 147 на Основниот закон за работни односи“.

Член 116

„Со парична казна од 10.000 до 50.000 дин. ќе се казни работна и друга организација за прекршок ако:

— не распише оглас за прием на приправници во рокот предвиден со овој закон;

— во распишаниот оглас за прием на приправници не бара толку приправници по број и степен на стручно образование со колку што е задолжена според критериумите на овој закон.

За прекршок од став 1 на овој член, со парична казна во износ од 100 до 3.000 дин. ќе се казни и одговорното лице во работната и друга организација“.

Член 7

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

214.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДОДАТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за воведување републички додатен данок на промет на стоки на мало,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 11 јули 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 11 јули 1968 година.

У. бр. 40

12 јули 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДОДАТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

Член 1

Во Законот за воведување републички додатен данок на промет на стоки на мало („Службен весник на СРМ“ бр. 37/66 и бр. 3/68), во член 1 став 2 се менува и гласи:

„Републичкиот додатен данок на промет на стоки на мало во 1968, 1969 и 1970 година ќе се пресметува по стопа од 2,5%.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„По исклучок од претходниот став републичкиот додатен данок на промет на алкохолните пијалаци ќе се пресметува по единица на мерка во фиксни износи:

	Динари
а) пиво (од литар)	0,05
б) вештачки ракии (од литар):	
— јачина до 25 вол. % алкохол	0,20
— јачина над 25 вол. % алкохол	0,30
в) специјални вина (десертни, ликерски и ароматизирани) и десертни пијалаци, кога набавната цена по еден литар изнесува:	
— до 7,00 динари	0,21
— над 7,00 до 10,00 динари	0,26
— над 10,00 динари	0,50

г) ликери и жестоки алкохолни пијалаци, кога набавната цена по еден литар изнесува:

— до 12,00 динари	0,29
— над 12,00 до 17,00 динари	0,67
— над 17,00 динари	1,64

д) природни ракии

— јачина до 40°	0,20
— јачина над 40°	0,30

е) природно вино

0,10

Член 2

Во член 2 став 1 и 2 се менуваат и гласат:
„Приходите што ќе се остварат од данокот од претходниот член се отстапуваат:

— на Републичката заедница на образованието и воспитувањето во износ од 60% и

— на општината Дебар во износ од 40% за отстранување на последиците предизвикани со земјотресот од 30 ноември 1967 година“.

Во став 3 зборовите „од претходниот став“ се заменуваат со зборовите „за општината Дебар“.

Член 3

По член 2 се додава нов член кој гласи:
„Одредбите на член 1 став 3 од овој закон ќе се применуваат од денот кога ќе стапи во сила одлуката на општинското собрание за пресметување на општинскиот данок на промет на алкохолните пијалаци по единица на мерка во фиксни износи.

До донесувањето на одлуките од претходниот став, републичкиот додатен данок на промет на алкохолните пијалаци ќе се пресметува по стопа од 2,5%“.

Член 4

Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе го утврди пречистениот текст на Законот за воведување републички додатен данок на промет на стоки на мало.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

215.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

Се прогласува Законот за материјалното обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 11 јули 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 11 јули 1968 година.

У. бр. 39

12 јули 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

ЗАКОН

ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Учесниците од Народноослободителната војна, членовите на семејствата на загинатите учесници во Народноослободителната војна и умрените по

15 мај 1945 година и други лица предвидени со овој закон (корисник), можат да остварат материјално обезбедување под условите и во обемот предвидени со овој закон.

Член 2

Материјално обезбедување според овој закон можат да остварат:

1. лица што стапиле во Народноослободителната војна до 9 септември 1943 година мажи, односно до 30 ноември 1944 година жени, на кои учеството во Народноослободителната војна им е признато во посебен стаж во двојно траење според прописите за пензиското осигурување;

2. членовите на семејствата на загиналите учесници од Народноослободителната војна и умрените по 15 мај 1945 година на кои учеството им е признато како под точка 1 од овој член.

Член 3

Материјално обезбедување според овој закон можат да остварат и:

1. лицата што учествувале во сојузничките редови во борба за уништување на фашизмот или учествувале во востанијата за народно ослободување;

2. предвоените револуционери;

3. членовите на семејствата на загиналите и на умрените лица од претходните две точки.

Се овластува Извршниот совет поблиску да ги определи условите под кои лицата од претходниот став можат да ги остварат правата според овој закон.

Член 4

Како членови на семејството, во смисла на овој закон се сметаат: брачниот другар, децата родени во брак или вон брак и посвоените деца, пасиночињата и децата без родители земени на издржување, родителите (татко, мајка, очув, маштеа) и посвоителот.

Член 5

Материјалното обезбедување според овој закон опфаќа: постојано материјално обезбедување, еднократни парични давања, здравствена заштита и надоместок во случај на смрт.

Член 6

Средства за материјално обезбедување според овој закон обезбедува Републиката.

II. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 7

Материјално обезбедување можат да остварат корисници од член 2 и 3 на овој закон, ако немаат доволно средства за издржување, ако се неспособни за стопанисување и ако лицата кои по закон се должни да ги издржуваат не се во состојба да им обезбедат издршка.

Член 8

Се смета дека лицето од член 2 и 3 на овој закон нема доволно средства за издржување ако:

1. не е во работен однос;

2. не врши самостојна професионална односно стопанска дејност;

3. не е корисник на старосна, инвалидска или семејна пензија;

4. не е корисник на инвалидски или посебен инвалидски додаток според прописите за воените војни инвалиди;

5. не е корисник на материјално обезбедување за време на професионална рехабилитација и ако нема приходи по член на семејство поголеми од износите што се утврдени со Законот за воените војни инвалиди, како услов за остварување право на инвалидски додаток од страна на личен воен инвалид од војната.

Член 9

Како неспособно за стопанисување во смисла на овој закон се смета она лице што е неспособно за работа со оглед на неговата општа здравствена состојба, односно лицето што навршило 60 години од животот — маж, а 55 години — жена.

Децата се сметаат како неспособни за стопанисување ако по однос на годините на животот и школувањето ги исполнуваат условите предвидени со прописите за додаток на деца.

Член 10

Лицата кои по закон се должни да го издржуваат корисникот се смета дека не се во состојба да му обезбедат издршка ако приходите по член на семејството не им се поголеми од износите што се утврдени со Законот за воените војни инвалиди како услов за остварување право на инвалидски додаток.

III. МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

1. Постојано материјално обезбедување

Член 11

Постојано материјално обезбедување остварува само еден член на семејството, кој се одредува според редоследот од член 4 на овој закон, а им припаѓа на сите членови на семејството за кои е доделено на рамни делови.

На членовите на семејството што живеат одвоено од домаќинството делот од постојаното материјално обезбедување им се исплатува посебно.

Член 12

Постојаното материјално обезбедување изнесува месечно:

- | | |
|---|-------------|
| 1. за учесниците од Народноослободителната војна од 1941 год. | до 360 дин. |
| 2. за учесниците од Народноослободителната војна од 1942 год. | до 320 дин. |
| 3. за учесниците од Народноослободителната војна од пред 9 септември 1943 година како и за лицата од член 3 точка 1 и 2 | до 280 дин. |
| 4. за учесниците жени што стапиле во Народноослободителната војска и партизанските одреди на Југославија пред 30. XI. 1944 година | до 240 дин. |
| 5. за лицата од член 2 точка 2 и член 3 точка 3 на овој закон | до 200 дин. |

На корисниците на постојано материјално обезбедување им припаѓа разликата меѓу вкупниот приход по член на семејството од член 8 точка 5 на овој закон и максималниот износ од претходниот став одреден за соодветна категорија на корисник. Износот на материјалното обезбедување не може да биде помал од 100 динари.

Член 13

Постојаното материјално обезбедување се усогласува со движењето на просечните трошоци на животот во почетокот на секоја година, ако трошоците на животот во претходната година пораснале најмалку за 3%.

Одлуката од претходниот став ја донесува Извршниот совет.

2. Еднократни парични давања

Член 14

На лицата од член 2 и 3 од овој закон, што не можат да остварат материјално обезбедување според одредбите од овој закон може да им се додели еднократен паричен износ во случај на смрт на член на семејството, потешка или подолготрајна болест на член на семејството и сл.

Во една календарска година може да се додели најмногу двапати еднократен паричен износ.

Висината на еднократниот паричен износ не може да изнесува помалку од 400 динари.

3. Здравствена заштита

Член 15

Право на здравствена заштита според овој закон имаат корисниците на постојано материјално обезбедување и членовите на пивните семејства.

Член 16

Здравствената заштита во смисла на овој закон ја опфаќа здравствената заштита предвидена со прописите за здравственото осигурување.

Начинот на остварувањето на здравствената заштита поблиску ќе го пропише републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика.

Член 17

Разликата меѓу стварните трошоци за користењето на здравствената заштита од страна на корисниците здравствено осигурени според прописите за здравствено осигурување на земјоделците и трошоците што паѓаат на товар на фондовите за здравствено осигурување на земјоделците паѓаат на товар на средствата што се обезбедуваат со овој закон.

Член 18

Здравствената заштита на корисниците од член 15 од овој закон може да се обезбеди со договор со фондовите на здравственото осигурување.

4. Надоместок во случај на смрт**Член 19**

Во случај на смрт на корисник на материјално обезбедување на лицето што го извршило погребот му припаѓа надоместок за извршениот погреб.

Член 20

Надоместок од претходниот член се исплатува во висина на надоместокот што се исплатува на осигурениците според прописите за здравствено осигурување.

Член 21

Не може да се изврши исплата на надоместок по член 19 од овој закон, ако за ист случај припаѓа надоместок за извршен погреб по друг пропис.

IV. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ**Член 22**

За материјалното обезбедување решава посебна комисија што ја формира Извршниот совет.

Комисијата од претходниот став се состои од 7 членови кои ги именува Извршниот совет.

Комисијата од став 1 на овој член решава по предлог од општинскиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита кој предлогот го поднесува по прибавеното мислење од општинскиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна.

Член 23

Материјалното обезбедување се остварува од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето.

Член 24

Барањето за материјално обезбедување се поднесува до општинскиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита.

Исплатата на паричните износи на материјалното обезбедување по решенијата на комисијата од член 22 од овој закон ја врши соодветната работна организација со која ќе се склучи договор за тоа.

Член 25

Во постапката за остварувањето на материјалното обезбедување не се плаќа такса.

Член 26

Неспособноста за стопанисување корисниците ја докажуваат со уверение за здравствената состојба.

Член 27

Материјалното обезбедување трае сè додека постојат условите пропишани со овој закон.

Корисникот на постојаното материјално обезбедување е должен во рок од 30 дена да ја пријави на општинскиот орган на управата, надлежен за работите на социјалната заштита, секоја промена што влијае врз материјалното обезбедување според овој закон.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 28**

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

216.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ КАРАКТЕР**

Се прогласува Законот за определување градежно земјиште за одделни градови и населби од градски карактер,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 11 јули 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 11 јули 1968 година.

У. бр. 34

12 јули 1968 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р

ЗАКОН**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ КАРАКТЕР****Член 1**

Во населените места Битола, Прилеп, Куманово, Струмица, Кочани, Кавадарци, Неготино, Делчево и Мургашево, во смисла на одредбите од Законот за определување на градежното земјиште во градовите и населбите од градски карактер („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/68), се определува градежно земјиште и станува општествена сопственост во следните граници:

1. Во Битола:

Од северозапад, границата почнува од к. п. бр. 8553/1 и оди низводно по реката Драгор опфаќајќи ја к. п. бр. 1326, 1325/1, потоа скршнува кон север опфаќајќи ги к. п. бр. 8564/1, 8558/1 и оди по западните граници на к. п. бр. 8551/1, 8551/2, 8545, 8543, па скршнува на исток по потокот и продолжува по патот к. п. бр. 8617 и 8618/1, пак скршнува на север и оди по патот к. п. бр. 8618/2 до к. п. бр. 8529 од каде скршнува кон исток по патот к. п. бр. 8615. Оттука границата оди североисточно по североисточните граници на к. п. бр. 8244/1 и 8243 од каде продолжува по границата на поранешниот градежен реон, оттука ја сече реката Драгор, продолжува до железничката линија Прилеп — Битола сè до к. п. бр. 9239 од каде скршнува кон исток, ја сече железничката линија и оди по патот к. п. бр. 9265 и патот к. п. бр. 9266, ја сече железничката линија и продолжува по патот Битола — грчка граница сè до к. п. бр. 884, од каде скршнува југозападно, опфаќајќи ги к. п. бр. 885, 889, 890, 929, 935, 937, 939/3, 940, 959, 958, 956/2, го сече патот и оди по североисточните граници на к. п. бр. 1453/1 1453/2, 1453/7, 1453/6, 1452/3, 1435, 1436 и опфаќајќи ги к. п. бр. 1437, 1440, 1442, 1338/3, 1338/2, 1338/1, 1339/4, 1339/3, 1339/2, 1339/1 го сече патот Битола сè до Крстоар, опфаќајќи ги к. п. бр. 1333/3, 1333/1, 1333/2, потоа продолжува по левата страна на патот до к. п. бр. 1529 и опфаќајќи ги к. п. бр. 1530, 1531/1, 1531/3 оди до патот Битола — Буково од каде продолжува

по левата страна на патот Буково — Битола до к. п. бр. 1543/5. Оттука од северно опфакајќи ги к. п. бр. 1543/4, 1543/3, 1543/2, 1543/1, 73, 70, скршнува на запад и продолжува северно до к. п. бр. 53, потоа ја сече реката Сива Вода и продолжува по границата на к. о. Битола, потоа оди на северозапад, опфакајќи ги к. п. бр. 9662, 9660, 9651, 9650, 9649, 9641, 9642, 9631, 9588, 9588/2 од каде скршнува на исток и продолжува по границата на поранешниот градежен реон сè до к. п. бр. 9607/5, потоа оди северозападно до патот к. п. бр. 8942/2 до к. п. бр. 9600, па оди по границите на поранешниот градежен реон до к. п. бр. 9778, ја опфаќа неа и продолжува по границата на поранешниот градежен реон до к. п. бр. 8555/1.

2. Во Прилеп:

Од исток, границата оди по улицата Дабничка, потоа по новото корито на Дабничка река, го сече патот Титов Велес сè до полскиот пат, па продолжува по истиот до патот Прилеп — Ореовец покрај Зоолошката градина, оди по него кон градот, потоа продолжува кон југ по полскиот пат, до пресекот со Дабничка река и по текот на реката оди до пресекот со улицата „Драган Димовски“. Оттука оди по таа улица до пресекот со улицата „Јоска Јорданоски“, продолжува по неа до крајот на спортскиот центар кај градскиот базен, ги заобикољува нив и преминува преку Ореовечка река до к. п. бр. 1521 која влегува во границата, го сече патот Прилеп — Плетвар, минува зад последните станбени згради од населбата Марино Мало, оставајќи ги надвор од границите на к. п. бр. 1539 и 1540. Оттука скршнува кон југозапад по самиот пат, до к. п. бр. 1672, ја опфаќа неа и оди по патот кон југоисток, ја опфаќа к. п. бр. 1661 до полскиот пат, продолжува 20 метри на југоисток по полскиот пат, ја опфаќа к. п. бр. 1639, скршнува кон југоисток до полскиот пат, до к. п. бр. 1635, ја опфаќа неа и оди по потокот, скршнува кон запад, ја опфаќа к. п. бр. 1635 и к. п. бр. 1616, скршнува и ја опфаќа к. п. бр. 1617 и 1618/2 до полскиот пат, го сече патот и ја опфаќа к. п. бр. 2177 преку полскиот пат и к. п. бр. 2179 до полскиот пат, скршнува кон него, кон запад до потокот на реката Сарика, ја пресекува неа до к. п. бр. 1591 која останува надвор од границата и к. п. бр. 1592 која влегува во границата, продолжува по браздата покрај границата на к. п. бр. 1574, оттука продолжува по патот на југоисток и завршува со к. п. бр. 2453 која останува надвор од границата, оди кон југозапад, оставајќи ги надвор к. п. бр. 2453, 2494, 2477, 2493 и 2520, до патот за Селце, од каде по патот продолжува на југ кон Селачка река до реката.

Од запад, границата почнува од старото корито на реката Ореовечка опфакајќи ги к. п. бр. 3085, 3086 и 3087, го сече крушевскиот пат, ги опфаќа к. п. бр. 2308 и 2307 до железничката линија, ја сече неа скршнува кон запад по железничката линија, ги опфаќа к. п. бр. 2352, 2351, 2353, 2355, 2356, 2357 до полскиот пат. Оттука скршнува кон североисток кон полскиот пат, ги опфаќа к. п. бр. 2357, 2359 до 2381, пак скршнува кон северозапад, ги опфаќа к. п. бр. 2381, 2382, 2368, 2369, 2370, 2371 и 2372 до полскиот пат к. п. бр. 3345, скршнува кон север до к. п. бр. 1896 кон патот што води кон северозапад, ги опфаќа к. п. бр. 1896, 1890, 1875, 1876, 1878, 1862, скршнува кон север, ја опфаќа к. п. бр. 1962 и 1861, скршнува кон северозапад, опфакајќи ги к. п. бр. 1861, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 и 1979, скршнува кон север до границата на к. п. бр. 1979, ја опфаќа к. п. бр. 1769, скршнува по патот кон запад, ја опфаќа к. п. бр. 1756, скршнува кон север, ги опфаќа к. п. бр. 1756, 1757 и 1758, го сече полскиот пат, ги опфаќа к. п. бр. 1751, 1750, 1749, 1748, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1112 до к. п. бр. 1113, скршнува кон север, ја опфаќа к. п. бр. 1112 преку полскиот пат, го сече него и по полското патче ги опфаќа к. п. бр. 1090, 1089, 1083, до кичевскиот пат, го сече патот, продолжува по полското патче што се наоѓа зад гробиштата од с. Варош.

Од север, почнувајќи од патот Прилеп — Кичево, границата оди по полскиот пат што се наоѓа зад гробиштата на селото Варош, оди по селскиот пат, се граничи со к. п. бр. 1187, продолжува по селскиот пат, се граничи со к. п. бр. 544, продолжува по патот што оди за манастирот Св. Арахангел, се граничи со к. п. бр. 550 и 520 и излегува на полскиот пат што оди во правец на Маркови Кули, продолжува по тој пат кон Прилеп, скршнува кон другиот пат кон север сè до делот кај местото наречено „Дебојот“, се граничи со к. п. бр. 962, 963, 965/2, 965/1, 990, 991, 995, 1000 и 1001 и преминува преку Дабничка река до улицата Дабничка.

Од југ, границата оди по текот на Селечка река низводно сè до пресекот на патот Прилеп — Битола, продолжува по него кон Битола до пресекот со Сувиот поток, скршнува по него на запад до пресекот со железничката линија за фабриката „Партизан“ и продолжува по неа сè до главната железничка линија Прилеп — Битола.

3. Во Куманово:

Од исток, границата почнува од железничката станица „Перо Чичо“ на железничката линија Куманово — Бељаковце и се движи по границата на поранешниот градежен реон сè до патот Куманово — Св. Николе, до куќата на Стојан Крстевски, од каде се одвојува од границата на поранешниот реон и оди во правец на исток по левата страна на патот Куманово — Св. Николе, сè до крстопатот на тој пат и стариот пат за с. Провец. Оттука границата продолжува по десната страна на стариот пат за с. Провец, сметајќи го правецот на движење Куманово — с. Провец, сè до местото на воденичката вода од каде продолжува по водата низводно, што претставува и поранешната граница на реонот за с. Провец и Кумановска Бања, оди по неа сè до крстопатот меѓу Куманово — Св. Николе и пристапниот пат за Кумановска Бања.

Од југ, границата почнува од крстопатот на патот Куманово — Св. Николе и пристапниот пат на Кумановска бања, оди по десната страна на патот Куманово — Св. Николе, сметајќи го правецот на движењето Куманово — Св. Николе, оди по правец на град Куманово до крстопатот кај с. Биљановце. Оттука свртува по десната страна на патот за с. Биљановце до меѓата на имотот на Герасим Крстевски, ул. III М. У. Б. бр. 35, која влегува во границата и Стојан Крстевски, ул. III М. У. Б. бр. 35, која не влегува во границата; оттука свртува кон запад и оди по меѓата на имотот на споменатите сопственици до лозјето на Чедомир Ивановски, ул. III М. У. Б. бр. 37, која влегува во границата. Потоа границата свртува кон југ по меѓата на лозјето во границата. Потоа границата свртува кон југ по меѓата од лозјето на Чедомир Ивановски, ул. III М. У. Бригада бр. 37, која влегува во границата. Оттука границата свртува кон југ по меѓата на лозјето на Чедомир Ивановски ул. III М. У. Б. бр. 37, која влегува во границата и на Стојан Крстевски, ул. III М. У. Б. бр. 35, која не влегува во границата. Понатаму, границата свртува кон запад и оди по меѓата на лозјето и нивата на Дивна Иванowska, од Куманово ул. III МУБ, бр. 37 која влегува во границата и меѓата на лозјето и нивата на Љубе Цветковски, од Куманово ул. III МУБ бр. 37, која не влегува во границите, свртува кон север, оди по западната меѓа на нивите сопственост на Дивна и Чедомир Ивановски од Куманово, ул. III МУБ бр. 37, која влегува во границата и доаѓа до јужната меѓа на нивата сопственост на Коле Д. Ангеловски. од Куманово, која влегува во границата. Оттука границата продолжува кон запад по истата меѓа на споменатиот сопственик до нивата на Ване „Орашчани“ Петковски, ул. Вук Караџиќ бр. 9 Куманово, оди по неа по јужната страна до нивата на Саво Сарев Цветковски од Куманово, ул. Моша Пијаде бр. 148, која останува надвор од границата, каде свртува кон запад меѓу нивата на Ване, која влегува во границата и на Саво, која не влегува во границата, продолжува по меѓата меѓу Садри

Ариф Кадрија „11 ноември“ бр. 54, која влегува во границата и гамадан акиф, која останува границата и доаѓа до должниот агол на источната меѓа од лозјето сопственост на Санко „Вунар“ Александар Јакимовски, ул. „Чупино Брдо“ бр. 13, Куманово, оди по неа до горниот агол каде свртува кон запад и продолжува по меѓата на Александар Јакимовски, која влегува во границата и на Ѓорѓи Арѓировски, воденичар од Куманово ул. „11 Ноември“ бр. 41, која не влегува во границата се до патот на Бабин Дол или за стрелиштето, го сече патот напречно и оди кон југозапад до меѓата на Марко Митревски од Куманово, ул. „Моша Цијаде“ бр. 150, која влегува во границата на лозјето на Павле Радевски — араџија, ул. „Никола Карев“ бр. 19-а Куманово, се до неговата горна јужна меѓа каде свртува кон запад, го обиколува споменатото лозје, доаѓа до лозјето на Мико Митревски, од Куманово ул. „Среќко Џужаљка“ бр. 31, каде свртува кон југозапад и доаѓа до горната граница на нивата на Душан Митревски, од Куманово, ул. „Среќко Џужаљка“ бр. 31. Оттука свртува кон запад по меѓата која ги разграничува нивите на Душан Митревски, ул. „Среќко Џужаљка“ бр. 31, Борис Серафимовски и Митка Митревски, ул. „Професор Михајловиќ“ бр. 4, Душан Митревски ул. „11 Ноември“ бр. 45 и лозјето на Благоја Паневски ул. „11 Ноември“, сите од Куманово кои влегуваат во границата. Потоа свртува кон југ по меѓата на Цане Петковски, „Кобур“ ул. III МУБ бр. 82, продолжува по меѓата на лозјето на Стојман Беличевски, од Куманово ул. III МУБ бр. 76, свртува кон запад, оди по јужната меѓа на лозјето на Стојман Величковски, ул. III МУБ бр. 76, продолжува по меѓата на лозјето на Јован Јовановиќ — „Лескољчанец“ од Куманово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 8, понатаму по меѓата на лозјето на Јордан Атанасов, од Куманово ул. Народна Револуција бр. 4 се до патот на гробиштата с. Биљановце (споменатите парцели влегуваат во границата). Потоа границата го минува патот напречно и оди по десната страна на патот и меѓата на нивата на Драги Колев Арсовски, од Куманово, ул. „Народна Револуција“ бр. 133, се до нејзината јужна точка, каде свртува на запад и оди по јужната меѓа на лозјето од нивата на Наце Стојанов од Куманово, ул. III МУБ бр. 108, се до патот Куманово — с. Пчиња, го минува патот напречно, оди по јужната меѓа на Ката Мишевска, ул. „Народна Револуција“ бр. 92, продолжува по јужната меѓа на Ката Мишевска, ул. „Народна Револуција“ бр. 92, продолжува по јужната меѓа на Ката Лазаревска од Куманово, ул. „Перо Чичо“ бр. 10, и доаѓа до патот кој претставува продолжение на ул. „Бајрам Шабани“. Потоа, границата свртува во правец на север по споменатиот пат до северната меѓа на лозјето на Земјоделскиот комбинат и нивите на Ѓорѓи Ѓорѓиевиќ „Путпуљак“, од Куманово ул. „Народна Револуција“ бр. 1 и Петар Паневски „Авала“ од Куманово ул. „Народна Револуција“ бр. 1. Тука свртува кон север по меѓата на Петар Паневски „Авала“ до јужната меѓа на лозјето на Андон Стојков Додевски ул. „Благе Илиевски — Гуне“ бр. 3 Куманово, свртува кон запад по јужната меѓа на лозјето на Ангеле Додевски, се до полскиот пат што се одвојува од ул. „Бајрам Шабани“, го минува патот напречно и оди по јужните меѓи на нивите на Даринка Богдановска од Куманово ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 59, Гаврило Вукчевиќ од Куманово, ул. „Карл Маркс“ бр. 76, Стојче Ангеловски од Куманово, ул. „Карл Маркс“ бр. 76, Стојче Ангеловски, од Куманово ул. „Тоде Мендол“ бр. 58 (сите парцели влегуваат во границата) и доаѓа до полскиот пат на Василево чешмиче — дупки. Оттука границата свртува кон југ по наведениот пат до крстопатот на патот кој претставува продолжение на ул. „Карл Маркс“, го минува патот и оди кон запад по јужната меѓа на нивата на Зельдин Рамизи Али од Куманово, ул. „Карл Маркс“ бр. 152, свртува кон запад, оди по јужната граница на споменатиот сопственик, продолжува кон јужната меѓа на имотот на Мељазин Демири од Куманово, ул. „Васка Петковска“ бр. 22 и на Младен

Ѓорѓевиќ, од Куманово ул. „ЈНА“ бр. 37. Тука свртува кон север по западната страна меѓу имотот на Младен Ѓорѓевиќ, се до јужната меѓа на нивите на Селами Весел од Куманово ул. „Сенто Станковски“ бр. 15, оди по нивната јужна меѓа и доаѓа до подвозникот на Автопатот Скопје — Белград и патот Куманово с. Романовце, се качува на автопатот и оди по неговата десна страна, сметајќи го правецот на движење Скопје — Белград, до подвозникот на Автопатот и Ѓоведарскиот пат, го сече Автопатот, свртува кон правецот запад и оди по Ѓоведарскиот пат до западната меѓа на нивата на Сали Рами ул. „Христијан Карпош“ бр. 71 од Куманово. Тука свртува кон север и оди по споменатата меѓа до јужната меѓа на Винарската визба, каде се спојува со границата на поранешниот градежен реон.

Од запад, границата почнува од завршувањето на јужната меѓа и оди по границата на поранешниот градежен реон до патот Куманово — Железничка станица (стар пат за Скопје) до крстопатот со полскиот пат, кој се одделува наспроти влезот од касарната и оди за Сел и село Бедиње. Тука свртува по споменатиот пат во правец на северо-запад до крстопатот на споменатиот пат и патот с. Бедиње — Железничка станица Куманово, го сече патот попречно и оди по јужната ограда на фабриката за рабни цевки, т. е. по границата на поранешниот реон до патот Куманово — Лилково.

Од север, границата продолжува од завршувањето на западната граница, т. е. оди по границата на поранешниот градежен реон до Автопатот Скопје — Белград, тука границата се одделува од границата на поранешниот градежен реон и се качува на Автопатот и оди по неговата десна страна, сметајќи го правецот на движењето Скопје — Београд. Оттука се спушта по споменатата железничка линија и оди по неа во правец исток — с. Бељаковце, го сече стариот пат Куманово — Врање, Коњарска Река, патот Куманово — Крива Паланка и доаѓа до пропустот на железничката линија на местото Багрем Бања и свртува во правец на северо-исток, оди по браздата на Багрем Бања и ја обиколува населбата Ванево Трло. Потоа, свртува кон северозапад по северната страна на Багрем Бања и излегува на полскиот пат од Живкова карпа спрема патот за с. Младо Нагоричане, продолжува по полскиот пат во правец на север, го сече Ванево Трло — Рајкова кука и продолжува по патот што доаѓа од Рајковата кука „Дервишки дол“. Тука границата свртува кон исток, оди по споменатиот дол до патот за с. Трмеѓа во правец на Куманово, до пресекот на железничката линија Куманово — с. Бељаковце на станицата „Перо Чичо“.

4. Во Струмица:

Границата почнува од најсеверната точка на поранешниот градежен реон, продолжува низ к. п. 2660 на Градското пазариште и к. п. бр. 2716 на земјоделското стопанство „Струмичко Поле“ и избива до главниот влез на Градската кланица, од каде прави прелом од 90° и оди по западната граница на Кланицата и излегува на старото корито на реката Крива Река, продолжува по нејзиниот тек до к. п. бр. 3760 и по северните граници на к. п. бр. 3759, 3668 и 3667. На к. п. бр. 3667 скршнува 90° и оди по западната страна на истата парцела каде ја сече к. п. бр. 2758 и доаѓа до патот Струмица — Ново Село, го минува него и продолжува меѓу парната пекара и оризовата фабрика, минува низ источната граница на к. п. бр. 3737 на Борисова Јованова Слободанка и доаѓа до границата на к. п. бр. 3738. Ја сече к. п. бр. 3735 на Топчев Мицев Кино, продолжува опфаќајќи ја к. п. бр. 3734, го сече источниот агол на к. п. бр. 3733 на Лазарева Божинова Цифа и по западната граница на к. п. бр. 3732, 3731, 3730, 3896, 3895 доаѓа до северната граница на к. п. бр. 3887 на Палазов Василев Панде Ја минува неа и скршнува 90°, па продолжува по источната, северната и западната граница на к. п. бр. 3885 на Биджичкиев Атанасов Коло, продолжува по завршните граници на к. п. бр. 3881 на

Тошев Алексов Методи к. п. бр. 3378 на Терзије Стојанов Иван, каде прави прелом од 90° и минува на јужната граница на истата парцела, па продолжува по источната и јужната граница на к. п. бр. 3876 на Шилинова Јанкова Тинка. Оттука продолжува покрај западната граница на к. п. бр. 3875 на Пушева Алексова Параскева, каде што скршнува 60° и оди кон исток покрај истата парцела, па скршнува 270° и продолжува покрај постојниот полски пат до к. п. 4103 на Ангелов Митев Ламо, оди по нејзината западта и јужна граница, избива на источниот агол на к. п. бр. 4114 на Наков Тимов Мито и оди по источната и јужната граница на таа парцела, го сече полскиот пат и минува по источната граница на к. п. бр. 4119 и к. п. бр. 4118 на Богданова Васка и избива на патот Струмица — Градско — Валдовци. Тука скршнува 270°, продолжува по истиот пат до северната граница на к. п. бр. 4069 на Јукопетрол оди по северната граница на к. п. бр. 4070 каде скршнува 260° и покрај североисточните граници на к. п. бр. 4068 на Грнев Глигоров Пандо, к. п. бр. 4061 на Цунева Лазарова Гона, к. п. бр. 4060 на Киро Митев Наке и к. п. бр. 4059, 4052, 4051 на Болницата за ТБЦ, каде скршнува 100°. Оттука минува покрај северните граници на к. п. бр. 4051, 4033 општонароден имот, к. п. бр. 4055 на Иванова Димитрова Лефтерка и избива на стариот пат Струмица — Удово каде скршнува 280° и продолжува по истиот пат сè до југоисточниот агол на к. п. бр. 3826 на земјоделското стопанство „Струмичко Поле“. Оттука продолжува по западната страна на истата парцела и западните граници на к. п. бр. 3825 на „Струмичко Поле“, к. п. бр. 3816 на Делов Милош каде скршнува 270° покрај северната граница на истата парцела и доаѓа до к. п. бр. 2346, каде минува по западната граница на к. п. бр. 2346, 2344, 2335, 2331, 2329, 2327, 2326 и 1922 до цигански порој, кого го сече и продолжува во јужната граница на к. п. бр. 2267 и 2266 на Ристов Ристо, каде скршнува 250° и продолжува до западната граница од истата парцела и минува меѓу границите на к. п. бр. 3662 и 2264 — општонароден имот, потоа избива до к. п. бр. 2258 и продолжува по јужната и западната граница на истата парцела и опфаќајќи ја к. п. бр. 3662 општонароден имот до пресекојќи го поројот „Крушевска Република“, го сече него и продолжува по јужната граница на парцелата 2241 на Крстова Лопа, минува по западната граница на к. п. бр. 2240, 2239, 2238, 2237 — општонароден имот и к. п. бр. 2235 на Минанова Ванга, прави прелом и продолжува по северната граница на овие парцели и к. п. бр. 2233 на Пандев Ристо, к. п. бр. 2232 на Робовалиева Стојана, потоа продолжува по западните граници на к. п. бр. 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2223 2222 — општонароден имот до патот кој води за Чамчиџлик и до к. п. бр. 2199 на Арабаџиев Ристо, покрај јужната граница на к. п. бр. 2197 на Цунева Гона, потоа продолжува по западните граници на к. п. бр. 2196, 2195, 2194, 2193 до 2192 на Стојанова Ката, каде доаѓа до патот „Пешачка стаза“ и продолжува по него сè до к. п. бр. 2184 на Кирков Костак, па продолжува до к. п. бр. 2181, 2180 и 2179 — општонароден имот и к. п. бр. 2180 на Лиманов Ламо, па оди по западната граница на к. п. бр. 2174 на Петров Методи, на к. п. бр. 2173 на Орцева Ленка и на к. п. бр. 2171 на Домуланов Јосиф, прави прелом и минува по југоисточните граници на к. п. бр. 2138, 2137, 2136, 2135, 2134, 2133, 2132, 2131, 2130, 2129, 2128, 2127, 2126, 2122 на Поп-Митев Тошо, па прави два прелома и продолжува покрај границите на к. п. бр. 2121 на Поп-Митев Тошо, к. п. бр. 2120 на Ефремов Илија и продолжува по јужната граница на к. п. бр. 2118, 2117 и 2116 на Божинова Гона, па по јужните граници на к. п. бр. 2115, 2114, 2113, 2112, 2111, 2110, 2109, 2108, 2107 и 2101 на Домуланов Јосиф и продолжува по источните граници на к. п. бр. 2099, 2215 на Василева Мироп, к. п. бр. 2214, 2213, 2212 на Баџиев Илија и југоисточната граница на к. п. бр. 2211 и јужната граница на к. п. бр. 2210 на Бекарова Марија, каде скршнува 270° и

продолжува по западната граница на истата парцела, продолжува по западната граница на к. п. бр. 2208, 2093 и 2094 на Бакарев Костадин, по западната граница на к. п. бр. 2093 и јужните граници на к. п. бр. 2038, 2087 општонароден имот и западната граница на к. п. бр. 2086 на Дргарова Марија, потоа го минува поројот „Коритнице“ и доаѓа до к. п. бр. 2085 општонароден имот, каде скршнува 280° и продолжува по северозападните страни на к. п. бр. 2084, 2083 на Поп Горгиева Катерина, к. п. бр. 2082, 2081, 2080, 2079, на Мартинова Калопа, к. п. бр. 2079, 2075, 2074 — општонароден имот, каде скршнува и минува покрај крајните граници на к. п. бр. 2061 на Тулев Ванчо, к. п. бр. 2060, 2059, 2058 — општонароден имот, к. п. бр. 2055, 2054 на Јорданова Фана, па скршнува 280°, минува на северната граница на истата парцела и продолжува по северозападните граници на к. п. бр. 2050, 2049 на Минев Горг, к. п. бр. 2048 на Тимов Лазар к. п. бр. 2047 на Минанов Мане, к. п. бр. 2042, 2041, 2038, 2036 на Апостолов Миле, продолжува до к. п. бр. 3332 на Нуров Илија, каде прави прелом од 60° и продолжува по јужната граница на к. п. бр. 2032, 2022 на Джанев Петар, па скршнува и продолжува по западната страна на к. п. бр. 2022 и продолжува по западните граници на к. п. бр. 2020, 2119, на Хацикорчова Ирина к. п. бр. 2012 и 2011, до постојната „Пешачка стаза“ и продолжува по к. п. бр. 1008 на Вучкова Лепа од каде скршнува 90° и продолжува по источната граница на к. п. бр. 1008, 1007 на Вучкова Лепа, па скршнува 270° и продолжува по југоисточните граници на к. п. бр. 1006, 1004 на Урумов Митев Ристо к. п. бр. 1003, 974/2 — општонароден имот и оди по патот наречен Сулје, сè до к. п. бр. 3344 на Цурев Димитар, од каде скршнува 290° опфаќајќи ја к. п. бр. 3346 — општонароден имот сè до патот Струмица — Баница, потоа скршнува 270°, продолжува по патот сè до јужниот агол на касарнскиот двор, па по улицата „Никола Тесла“ и „11 октомври“, скршнува 90° и продолжува меѓу оградениот сид на касарната и новоизградените станбени згради и дел од воениот двор, потоа скршнува 250° и се спојува со пресекојќи на улиците „Моша Пијаде“ и „Гуро Салај“ до куќата на Магласев Васе, од каде продолжува по ул. „Гуро Салај“ до пресекојќи на оваа улица со улицата „11 октомври“ до куќата на Лазо Караколев, потоа продолжува по стариот пат Струмица — Радовиш каде и завршува.

5. Во Кочани:

Од воденицата на Тодор Стојанов Дојчинов, Андон Киров и Димитар Ставрев, која се наоѓа на десниот брег на Кочанска река, поаѓа на запад, опфаќајќи го дворното место на Борис Митевски и скршнува кон југ, опфаќајќи ги дворните места на Сандо Јованов и Лазар Наумов и оди по изохипсата 385 сè до куќата на Анче Василев, опфаќајќи го неговото дворно место и дворните места на Ветанов Димитар, Андов Петар, Крстев Јанко. Јанков Ацо, Нисик Коце, Заков Љубе, Алексов Блаже, Мијалков Ангел, Захов Стојан, Поп-Михајлов Моне, Мраков Стојчев Глигор, Стојанов Филе, Стојанов Киро, Ванчо Баток и Паунов Киро.

Од дворното место на Паунов Киро скршнува на запад, опфаќајќи го дворното место на Доне Атанасов и по изохипсата 390 слегува во Маџирски Дол, го сече него и скршнува на запад по десната страна на патот за село Бели до дворното место на Блажев Живко. Оттука скршнува на југоисток и оди во права линија сè до пресекојќи на скратениот пат за село Бели и патот преку Јукубија до црквата „Свети Горг“. Оттука, по десната страна на патот, преку Јукубија поминува под резервоарот за вода на ДНЗ и оди сè до дворното место на Мојсеев Благој, кое го опфаќа и скршнува кон запад опфаќајќи ги дворните места на Банов Мијалче, Колев Петар, Поп Јован и Манов Петар.

Покрај оградата на дворното место на Манов Петар скршнува кон југ и излегува на патот Кочани — село Бели. Оттука скршнува на североза-

пад, оди по десната страна на патот, го сече Белски Дол кај местото наречено „Трештена скала“ и продолжува по него и доаѓа до пресекот со главниот пат Кочани — Село Бели — Осогово, па скршнува на запад и по десната страна на патот за „Драчевиќ“ доаѓа до пресекот на овој пат со патот село Бели — Кочанско Поле, го сече овој пат и продолжува по патот за „Драчевиќ“ сè до оскинската точка бр. 16 која се наоѓа во лозјето на Мијалче Кукуш.

Од оскинската точка бр. 16 скршнува кон југ и во права линија оди до оскинската точка бр. 17, што се наоѓа во нивата на Претпријатието за обработка на тутун, од каде продолжува по ист правец, го сече десниот магистрален канал, минува на неговата лева страна до оскинската точка бр. 19, која се наоѓа на меѓата меѓу нивата на Гоше Беланецот и десниот магистрален канал продолжува во ист правец до оскинската точка бр. 20, која се наоѓа на јужната страна од нивата на Претпријатието за обработка на тутун, па продолжува во ист правец до оскинската точка бр. 21, која се наоѓа во општинскиот имот „Паша“ во близина на трлото на Земјоделскиот комбинат „Искра“.

Од оскинската точка бр. 21 скршнува на исток и оди во права линија сè до високонапонскиот железен столб бр. 88 од 110 КВ, па продолжува во ист правец, паралелно со далекуводот, до државниот пат Штип — Кочани, каде го сече патот и скршнува кон север, одејќи по патот сè до местото каде се одвојува патот за село Бели. Оттука скршнува кон исток во права линија сè до пресекот со Кочанска Река, потоа скршнува кон север и оди по реката сè до парцелата на Лена Борисова Стефанова, каде се скршнува во источен правец опфаќајќи ја парцелата на Лена Борисова Стефанова и парцелите на Ило Ј. Минов, Миле Ефтимов Манасиев, Стефан Тодосиев и Борис Ј. Горгиев. Од парцелата на Борис Горгиев излегува на патот за село Грдовци, скршнува кон југ и по патот оди сè до неговиот пресек со јужната граница на парцелата на Гора Илиева и излегува на новоизградедниот напоителен канал, од каде продолжува на југ, а потоа на исток, обиколувајќи ја месноста „Горица“, па кон север сè до каналот до воениот сењак, од каде во источен правец по преминот на сењакот излегува на патот од месноста „Слатина“.

Оттука скршнува кон север по патот сè до пресекот на патот со напоителниот канал, од каде во источен правец оди по каналот сè до пресекот на каналот со патот Кочани — Село Прибачево, потоа скршнува на југоисток по патот, а потоа на исток на Оризарски пат, сè до долот наречен „Шатровички Дол“, од каде скршнува на север и до долот сè до железничкиот насип, па скршнува на исток, оди по јужниот дел на подножјето на насипот и излегува на патот Оризари — месност „Раец“. По овој пат право оди на југ, а потоа на југозапад до пресекот со Прибачевски пат, оттука на исток оди по патот, а потоа на север и запад по меѓата што ги одвојува оризните од крските ниви и излегува на оризарски пат, по кој оди до железничкиот насип, го сече насипот и продолжува по оризарски пат во североисточен правец, го следи патот село Оризари — „Раец“ сè до југоисточниот агол од оградата на фабриката за целулоза и хартија во Кочани, оди по патот покрај оградата на Фабриката сè до стариот пат Кочани — Винаца. Од овој пат скршнува на запад, покрај северната ограда на фабриката, оди паралелно со оградата и државниот пат Кочани — Делчево, сè до спроти скратениот пат за село Оризари. Тука го сече државниот пат и оди во североисточен правец од десната страна на патот за село Оризари сè до северната граница на лозјето на Земјоделскиот комбинат „Искра“ од Кочани. Оттука скршнува на северозапад, го сече патот и продолжува покрај северната граница на лозјето, го сече десниот магистрален канал, оди по општинско земјиште и излегува на селото што се наоѓа источно од Усова чешма, точно на крстопатот Кочани — с. Оризари — с. Вранинци, потоа скр-

шнува на север, оди по десната страна на патот за село Вранинци сè до северниот крај на нивата на Стојанов Ное, од каде скршнува кон запад, оди по северната граница на нивата на Стојанов Ное до пресекот со патот Усова Чешма, Вранинци, го сече него и ја опфаќа к. п. бр. 236 од каде скршнува на југ и покрај границите на к. п. бр. 136, 137, 138 оди до к. п. бр. 143, ја опфаќа Усова Чешма и продолжува кон југоисток, запад и север, почнувајќи од к. п. бр. 144 заклучно на север до к. п. бр. 163, ја обиколува к. п. бр. 163, ја сече предвидената улица по планот и долот и скршнува на југ, оди по долот на к. п. бр. 13, скршнува на запад и ги опфаќа к. п. бр. 13, 12, 11, 15, 14 и 6, сè до пресекот со десниот магистрален канал. Потоа скршнува на југозапад, па на северозапад сè до десната страна на десниот магистрален канал до аквадуктот преку Шатровички Дол, ја напушта трасата на каналот, оди по десната страна на Шатровички Дол во северен правец сè до јужната граница на Колериските гробишта, а оттука скршнува на запад, го сече долот, минува покрај северната граница на дворното место на Апостолов Митков Милан, во должина околу 20 м., па скршнува на југ, го опфаќа дворното место на Милан, оди покрај дворните места на Спаско и Стаменов Стојчо и скршнува на запад и во права линија оди сè до дворното место на Стојан Тодоров (кај бившото стрелиште) па кон север го опфаќа дворното место на Стојан Тодоров, Јусеин Јусеинов, Драги Минев, Богдан Стојменов, Данаил Вучков и Милан Митев и излегува на патот Кочани — село Полаки. Потоа во ист правец продолжува од десната страна на патот опфаќајќи ги дворните места на Фериди Шукри и Нијази Исмаилов, од каде се одвојува од патот за село Полаки, го сече патот и скршнува на север над дворните места на Ибраим Рамаданов, Мустафа Бајрам, Мемед Абдулов Исмаил и излегува на скратениот пат за село Полаки. Потоа скршнува на североисток по десната страна на патот за Полаки до куќата на Митко од село Гратче, ја опфаќа неа, скршнува на североисток и оди над куќата на Иванов Гоше и излегува над бунарот на Тасев Благоја. Од бунарот скршнува на запад, опфаќајќи ги местата на Крум Стоилов и Стојче Мирозов, од каде во северен правец ги опфаќа дворните места на Стојан Димитров Соколов, Симеон Стоилов, Јован Лазаров, Спаско Павлов, Раде Павлов, Спаско Филипов, Марко Спасов, Славе Димитров Геров и испаѓа на Коначки пат за село Полаки. Од Коначки пат скршнува на запад сè до куќата на Нојко Шијаков, го опфаќа неговото дворно место и скршнува на север по источната страна на патот Кочани — Брана Гратче, сè до спроти воденицата на Тодор Стојанов Дојчинов, Андон Киров и Димитар Ставрев, оттука на запад го сече патот и Кочанска Река, и излегува кај воденицата, односно до почетната точка на границата.

6. Во Кавадарци:

Почнува од крстопатот кај зградата на „Партизан“ и памучната станица, оди на исток по патот за село Дисан до источната страна на куќата на Киро Стојанов, оттука скршнува на југ и минува покрај источните граници од парцелите на Киро Стојанов и Герасим Ташев, па скршнува на југозапад по јужните граници на парцелите на Гоце Ташев, Ангел Митрев, Перо Минов и Иљо Бошков оди до долот. Од долот продолжува на југозапад по патчето зад споменикот на „Димче Мирчев и Киро Крстев“ и излегува на ваташкиот пат до источната меѓа на лозјето на Сотир Иванов, од каде свртува на југ по патот за село Ваташа, го сече долот „Калница“ и продолжува по истиот пат до Амидејчина чешма, па продолжува на југ по источните меѓи на парцелите: Ангел Демков, Павлина Гуглова, Герасим Гугев, Ристо Нанев, Крсте Миндев, Димче Черески, Пано Паракеов, Ристо Јанков, Васил Столев, Ристе Темелков, Ристо Давков, Ристо Ациев, Павлина Јованова, Димо Кеков, Тоше Илиев, Ефто Плачков, Виса Георгиева, Иљо Видиковски, Ефто Плачков, Дафо Кипов, Лазо Кадров, Гана

Маглова, Ристо Магдин, Димо Мелов, Блаже Че-
коров, Перо Карадаков, Пано Карадаков, Горче
Аризанков, и Пано Чочков од Ваташа, па скршнува
назад и ја сече реката „Луда Мара“ на мостот,
потоа скршнува по левата страна на реката, оди
на југ до воденицата на Димо Петров од Ваташа,
скршнува на запад по јужните граници на парце-
лите на Лазо Митрев, Трајко Јованчев, а оттука
скршнува на север по западните граници на пар-
целите на Миле Ружин, Гого Николов, Милка Трај-
кова, Цветан Јованов, Тодор Захарчев, Трајче Ми-
нов, Димо Чурчиев, Динчо Жабата, Герасим Арсов,
го сече долот кој минува преку Ваташа и продол-
жува во истиот правец и минува по западните гра-
ници на парцелите на Божин Николов, Пано Ка-
сапинов, Фидо Радец, Марко Колев, Пано Чуков,
Лазо Поп-Горгиев — старата школа, Марика Воја-
чиева, Киро Грков, Ване Мукаетов, Иљо Шурков,
Методи Арсов, Павле Бадев, Дончо Поп Андоров, Јо-
ван Трајков, Благо Талев, Ристо Кочев, Ангел
Митков, Дончо Попандов, Лазо Начов, Ристо Нацев.
Тодор Патаков, Данчо Поп-Андоров, Димо Матаков и
излегува на Желков дол до каналот за наводну-
вање. Оттука продолжува на север по каналот за
наводнување сè до патот Кавадарци—Прилеп, потоа
скр. на запад на патот до југозападниот агол на ог-
радата на ЗХ „Тиквеш“ западната ограда на прет-
пријатието „Тиквешанка“ трговското претпријатие
„Огрев“, западната ограда на шталите на ЗЗ „Грозд“
и претпријатието „Алшар“, скршнува на исток и из-
легува на патот за Шумско-индустрискиот комби-
нат „Страшо Пинџур“. Оттука скршнува на југ, па
потоа опфаќајќи го Комбинатот до шумскиот појас
и оттука скршнува на исток и оди по шумскиот по-
јас и излегува на новоизградениот пат за село Ро-
соман. Оттука продолжува на исток по патот кон
Кавадарци до ул. „Илинденска“, па скршнува на
север по стариот пат за село Манастирец во должи-
на од 200 метри, па скршнува кон исток, ја сече
парцелата на Институтот за маслодајни култури и
излегува на источната граница точно на меѓата от-
кај нивата на Тасо Дубров, оди по јужната меѓа и
излегува на полскиот пат и продолжува кон исток,
го сече танкото патче и излегува на реката „Луда
Мара“. Оттука скршнува на север по текот на ре-
ката до полскиот пат, кој оди од село Глишиќ на
„Лубаш“, скршнува по него кон селото Глишиќ, го
сече патот Кавадарци — Неготино, го заобиколува
црквениот двор, оди по меѓата по нивата од источ-
ната страна на Јошо Душков, Стојан Иванов, го
заобиколува дворното место на Видан Исаков, из-
легува на патот, опфаќајќи ги дворните места на
Сотир Талев, Ване Исаков, Киро Цеков, Митре
Ристов, Киро Цеков, Иљо Цеков, Цанко Андоров,
Благо Андоров, Димо Арсов, ја опфаќа нивата на
Иљо Арсов, оди по источната страна на нивата на
Ристо Арсов, скршнува на јужната страна на иста-
та нива и излегува на патот што оди од Глишиќ —
Магазин, скршнува на исток по истиот пат во дол-
жина од 75 м., пак скршнува на југ по источната
страна на нивата на Герасим Кујунџиев (ја заоби-
колува), оди од источната страна на лозјето на Ко-
ле Костев, Тошо Ставров, Методи Данов, Боро Ди-
мов на Марика Стојкова, Алтана Николова, Гито
Оровечки, Трајче Тодоров, Тодор Гогов, Димо Ил-
фијадов, Ване Илфијадов, оди по источната страна
на нивата на Димо Илов, скршнува по северната
страна на лозјето на Драга Бадева, оттука скрш-
нува на југ по источната страна на лозјето на Начо
Бадев, пак скршнува на запад по јужната страна
на истите лозја, минува од источната страна на ло-
зјето на Никола Кошански, скршнува по северна-
та страна на нивата на Ташка Попова, оттука оди
по патчето, а потоа, продолжува по источната стра-
на на нивата на Ташка Попова, скршнува кон исток
по источната страна на нивата на Ташка Попова,
продолжува по чистата страна на лозјето на Ташка
Попова, оди по источната страна на „Колонијата“,
нивата на Ване Шешковски, лозјата на Драга Ми-
цева, Тодор Димов, Јордан Горчев, Јован Атанасов,
излегува на патчето, го сече, ја заобиколува лозо-
вата економија од источната страна сопственост на

Ристо Бетков, го сече патчето од „Домовица“. От-
тука оди на југ по источните меѓи на „ШС“, Сијка
Д. Георгиева, Лазо Георгиев, Коцо Галев, Радо Мај-
сторчев, Тодор Срнаулов, Џоре Митрев, Цанџо Пет-
ков, Миле Консулов, Димо Димовски, Памучна ста-
ница и излегува на патот Кавадарци — Дисан, до
куката на Киро Стојанов.

7. Во Неготино:

Почнува од тримеѓието кое го сочинуваат: па-
тот Неготино — Железничка станица Неготин —
Вардар, северната меѓа на нивата на Ристо Поп
Михајлов и оди по патчето кое води од гробиштата
кон Чучуров рид.

Потоа скршнува во правец на југозапад и оди
по патчето во правец на Чучуров рид, минува по-
крај нивата на Иљо Бунаров, Сова Лазова, Тефов
и Ристо Панов, го сече патот Неготино, скршнува
до племњата на Олга Христова, продолжува во пра-
вец на југозапад, го сече патот Неготино — Дубро-
во, излегува на нивата на Димко Аџи Илов и оди
по меѓата сè до тримеѓието на нивата на Димко
Аџи Илов пат и Ристо Апостолов.

Потоа скршнува кон запад и оди по меѓата на
нивата на Ристо Апостолов и Димко Аџи Илов,
продолжува до лозјето на Пано и Боро Станојеви,
го заобиколува него сè до патот што води од Не-
готино за Дуброво, од каде оди по патот и продол-
жува по поранешниот градежен реон и оди сè до
патот Дисанско маало — Дуброво, па продолжува
на југ покрај племњата на Нако Витанов и ло-
зјето на Лазо Генчев, оди до крајот на лозјето,
скршнува на запад и оди по меѓата на нивата на
Ката Атанасова сè до реката, ја сече реката и оди
по меѓата на нивата на Ристо Делов, го сече пол-
скиот пат, го заобиколува лозјето на Киро Пецев,
скршнува на север и продолжува по меѓата на ни-
вата на Славе Марков и Методи Гарванов, скрш-
нува на север, го заобиколува лозјето на Васил
Илов, излегува на нивата на Ристо Кулаков, про-
должува по меѓата на нивата на Тодор Цеков сè до
патот Неготино Тимјаник. Го сече патот и оди по
меѓата на нивите на Спасе Јанев и Ристо Ташев,
скршнува на запад и продолжува по меѓите на ни-
вите на Цанџо Ставров, Горѓи Шанев и Киро Димов,
сè до крајот на нивата на Ристо Мишков.

Оттука скршнува во правец на север и оди по
меѓата на нивата на Ристо Јованов сè до лозјето
што се наоѓа над игралиштето, скршнува на запад
и продолжува по меѓите на лозјето на Игно Лазов,
нивите на Васка Антова, Димо Китев и Димитар
Тодоров сè до полскиот пат, од каде скршнува на
север и оди по полскиот пат по патот Неготино —
Кавадарци. Потоа, оди во правец на север по ме-
ѓата на лозјето на Атанас Попов до горниот крај на
нивата на Ордан Темелков, потоа скршнува во пра-
вец на североисток по меѓата на нивата на Ордан-
че Темелков и нивата на Благо Мицов до триго-
нометриската точка 454, односно до меѓата на ни-
вата на Лазар Дафов. Оттука скршнува на север
сè до патот Кавадарци — Парна пекара сè до југо-
западната меѓа на нивата на Вандо Коцев и про-
должува по поранешниот градежен реон.

8. Во Делчево:

Од изворот на потокот „Грозданец“ минува пре-
ку реката Брегалница во правец на северните стра-
ни на нивите на Спиро Димитров, Славе и Аџо Ко-
теви, Начо Атанасов, Стојан и Ампо Ристови, Бог-
дан Белинов, ја опфаќа нивата на Дончо Ангелов
и излегува на патот с. Каменица — Делчево, па
скршнува по патот кон Делчево, оди по патот сè
до потокот „Шакина — ливада“, го менува пра-
вецот североисточно нагоре 300 метри по потокот, од
каде продолжува источно преку имотот на земјо-
делското стопанство „Сандански“ Делчево во пра-
вец на чуварската кука во месноста „Милково бр-
до“. Од чуварската кука минува преку патот за Цр-
на Скала, продолжува преку имотот на земјодел-
ското стопанство „Сандански“ — Делчево и изле-
гува на патот за с. Габрово, оди покрај источната
страна на нивата сопственост на Стојмир Трајанов,

опфаќајќи ја нивата на Станоја Манов, излегува на реката Габровчица. Оттука границата продолжува паралелно со патот за с. Збегор во појас од 200 метра сè до вториот мост над зградата на Претпријатието за обработка на тутун, од каде скршнува западно преку нивата во општествена сопственост, минува покрај јужната страна на нивата на Спиро Горѓиев во правец на полската зграда сопственост на Павле Андонов, го минува патот за с. Град, оди покрај зградата на Шумскиот расадник и по пешчката патека во расадникот во правец на реката Брегалница, од каде оди по границата на поранешниот градежен реон од левата страна на реката Брегалница.

9. Во Мургашево:

Од запад ги опфаќа к. п. бр. 843, 844, 837, 831, 823, 822 една половина од источната страна на к. п. бр. 820, потоа к. п. бр. 702/2, 701, 700, 698, и 36/2. Од северната страна ги опфаќа к. п. бр. 36/1, 34/2 и 33/2, 29, 30, 31 и 682. Од исток по државниот пат Битола — Кичево. Од југ ги опфаќа к. п. бр. 873, 869, 868, 844 и 843.

Член 2

Одредбите на овој закон не се однесуваат на она градежно земјиште кое станало општествена сопственост по Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште до 7 април 1965 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

217.

Врз основа на член 144 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на СРМ на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 10 јули 1968 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 11 јули 1968 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И СОСТАВ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР И ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР ЗА АНАЛИЗИРАЊЕ СОСТОЈБАТА, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ПРОБЛЕМИТЕ ВО ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ

I. Се образува Заедничка комисија на Републичкиот собор и Организационо-политичкиот собор за анализирање состојбата, организацијата и проблемите во правосудството.

II. Комисијата има за задача, врз основа на материјалот „Актуелни проблеми во правосудството со посебен осврт на експедитивноста на судовите“, претресот воден по него и натамошното испитување, да предложи мерки и решенија за подобрување состојбата во правосудството.

III. Во Комисијата се избираат:

- а) за претседател Јовковски Јовко
- б) за членови:
 1. Арсов Ангел, — член на Извршниот совет;
 2. Андоновски Перо, — пратеник во Организационо-политичкиот собор;
 3. Георгиева Славка, — член на Извршниот совет;
 4. Гиновски Иван, — републички секретар за внатрешни работи;
 5. Мисајловски Васко, — советник во Собранието на СРМ;
 6. Мифтари Осман, — претседател на Врховниот суд на Македонија;
 7. Османи Џемаил, — пратеник во Организационо-политичкиот собор;
 8. Славевски Радослав, — советник во Организационо-политичкиот собор;
 9. Таипи Таип, — републички секретар за правосудство;

10. Шурбановски Душан, — пратеник во Републичкиот собор.

IV. Оваа одлука стапува во сила со нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 64
12 јули 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

218.

Врз основа на член 46 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ број 16/65), Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 22 април 1968 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 8 и 9 јули 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА ВО СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата во Скопје што го донесе Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата на седницата одржана на 10 јануари 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 65
10 јули 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

219.

Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 28 март 1968 година го претресе материјалот „Македонскиот литературен јазик и литературата во училиштата од I и II степен“ што го подготви Републичкиот завод за унапредување на школството, и, врз основа на член 140 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 156 од Деловникот на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 8 и 9 јули 1968 година, ја донесе следната

ПРЕПОРАКА

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Наставата по македонски јазик и литература носи белег на постојана актуелност поради нејзиното значење за духовниот развој на нашиот човек и придонесот во општите настојувања литературниот јазик да стане изразно средство на сите наши луѓе. При сè што е најмлад од сите словенски јазици, македонскиот литературен јазик забележи бројни постигања во својот двазесетгодишен слободен развој. Во афирмирањето на македонскиот литературен јазик посебно место има училиштето и во него наставата по македонски јазик и литература. Бројни генерации млади луѓе носат со себе од училиштето солидно познавање на литературниот јазик и, вклучувајќи се во целокупниот наш општествено-политички, стопански, просветно-научен и културен развој, значително придонесуваат за јакнењето на

нашата материјална и духовна култура, во што и литературниот македонски јазик ја доживува својата се поголема афирмација.

Во остварувањето на своите цели и задачи наставата по македонски јазик и литература ги користи постојните општи услови, меѓутоа, на една современа настава по јазик и литература што треба да овозможи полна писменост, која претпоставува во себе една вредност на естетски и етички норми, ѝ се нужни и посебни услови (кабинети со богати белетристички библиотеки, технички аудио-визуелни средства, високостручен и педагошки методски подготвен кадар и др.).

Иако застапеноста на наставата по македонски јазик и литература во наставните планови на училиштата по бројот на часовите задоволува, а наставни програми постојат за сите видови училишта и за нивното усовршување и актуелизирање се води постојана грижа, потребна е натамошна разработка на одделни подрачја во наставната програма за основните училишта, како и донесување на нови основи на наставните планови и програми за средните училишта.

Се уште има висок процент на неквалификуван наставнички кадар во предметната настава по македонски јазик и литература што е сериозна пречка за квалитетно стручно и методско изведување на наставата.

За сите одделенија на основните училишта има читанки и граматика чиј квалитет, идејно-содржински и јазичен, постојано се подобрува, па може да се констатира дека праќањето за учебници за овој вид училишта се решава на задоволителен начин. Поинаку е положбата во средните училишта. За нив постојат домашни и адаптирани учебници само за литературниот дел, додека во однос на јазичниот дел ни по дваесет години наставна практика уште не е составен учебник по граматика за средните училишта, поради што во најголемиот број случај граматичката настава не е застапена како што треба. Освен тоа, уште не е составен ни целосен домашен учебник по теорија на литературата што значително ја оптоварува наставата со недоследности и неизедначености.

Иако во досегашниот период се вложени големи средства, положбата на училишните библиотеки во најголем број училишта не задоволува. Освен тоа, и постојниот книжен фонд, главно, му е сообразен со барањата на наставните програми. Најтешка е положбата со застапеноста на книгата на македонски јазик, особено во средните училишта.

И покрај несомнените постигања во говорот на учениците, во училишната администрација, натписите, наставните средства, паролите и сл. се присутни чести отстапувања од законитостите на македонскиот литературен јазик. Најчесто тој им е препуштен само на наставниците по тој предмет, а не е грижа на целиот наставнички кадар за создавање на таков амбиент, во кој кај учениците ќе може да се формира навика за литературен писмен и устен говор.

Тргнувајќи од овие констатации и имајќи ја предвид важноста од збогатувањето на писменоста и културата на нашиот човек, Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ укажува дека е потребно да се вложуваат натамошни напори од страна на сите фактори во решавањето проблемите на наставата, па во таа смисла.

ПРЕПОРАЧУВА

1. За успешно остварување на целите и задачите на наставата по македонски јазик и литература во основните и средните училишта потребно е општинските собранија, заедниците на образованието и училиштата како непосредни носители на образованието и воспитувањето да вложат натамошни напори за обезбедување на потребните материјални услови за непречено изведување на наставата по македонски јазик и литература.

2. Републичкиот завод за унапредување на школството, во соработка со катедрите по македонски јазик и литература на Филозофскиот факултет и педагошките академии, Институтот за македонски јазик и Сојузот на друштвата за македонски јазик потребно е да продолжи со усовршувањето и осовременувањето на наставните програми за сите видови училишта.

3. Да се продолжи со напорите за подобрување квалификационата структура на наставничкиот кадар, како една од основните претпоставки за квалитетно стручно-методско изведување на наставата. Во таа смисла е потребно да се спречи натамошниот прилив на неквалификуван кадар во училиштата, а на постојниот неквалификуван кадар да му се овозможи дооквалификација.

4. За перманентно стручно-методско усовршување на наставничкиот кадар Секретаријатот за образование, наука и култура, Републичкиот завод за унапредување на школството, катедрите по јазик и литература на Филозофскиот факултет и педагошките академии, Институтот за македонски јазик и Сојузот на друштвата за македонски јазик треба заеднички да изработат систем што ќе овозможи усовршување и освежување на постојниот наставнички кадар по македонски јазик.

5. Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура и издавачките институции, во соработка со Институтот за македонски јазик и катедрите по македонски јазик и литература на Филозофскиот факултет, треба да вложат посебни напори за изготвување учебници по граматика и теорија на литературата за средните училишта.

6. Училиштата од средствата со кои располагаат треба да издвојуваат постојани наменски средства за збогатување на книжниот фонд на македонски јазик.

7. Во печатот, а особено во радиото, телевизијата и филмот, поголемо место треба да најде одгледувањето на македонскиот литературен јазик. За оваа цел е потребно да се објавуваат и емитуваат погодни написи, разговори и рецензии за нашегo литературно творештво и нашиот јазик и правопис.

8. Македонскиот литературен јазик, како наставен јазик во училиштата со македонски наставен јазик во СРМ, претставува обврска за сите наставници, а не само за наставниците по овој предмет. Училишните колективи треба со својот говор, со администрацијата и педагошката документација, со украсите, паролите и др. да создаваат амбиент во кој учениците со успех ќе можат да формираат навика за литературен, устен и писмен говор како во училиштето така и во јавниот живот.

Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура, во системот на перманентното усовршување на наставници треба да настојува на предметот македонски јазик да му се даде посебно место. При примената пак, на мерилата и критериумите за вреднување работата на наставниците да се настојува како важен елемент да се зема предвид и степенот на познавањето и односот кон македонскиот литературен јазик.

9. Заедниците на образованието треба посебно да ги стимулираат надарените ученици, наклонети кон литературното творење за да се определуваат за литературни и лингвистички студии.

10. Со материјалот „Македонски јазик и литература во училиштата од I и II степен“ на соодветен начин да бидат запознаени сите училишни колективи и заинтересирани установи и институции за разгледување и преземање соодветни мерки.

Бр. 95
10 јули 1968 година
Скопје

Претседател
на Просветно-културниот собор,
Драги Тозија, с. р.

220.

Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ, на својата седница одржана на 28 март 1968 година, го претресе материјалот — Историјата на македонскиот народ во училиштата од I и II степен во СР Македонија, што го изготви Републичкиот завод за унапредување на школството и врз основа на член 140 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 156 од Деловникот на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 8 и 9 јули 1968 година, ја донесе следната

ПРЕПОРАКА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ИСТОРИЈА ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Од ослободувањето до денеска во изведувањето на наставата по историја се постигнати значајни резултати.

Застапеноста на историјата на македонскиот народ во наставните планови и програми за основните и средните училишта задоволува, имајќи ги предвид досегашните достигнуања на нашата историска наука. Меѓутоа, историјата, а посебно историјата на македонскиот народ, не е доволно застапена во повеќето стручни училишта, а во некои од нив предметот историја воопшто не се учи.

Во однос на учебниците по историја се констатира дека основните училишта располагаат со учебници од наши автори, составени врз основа на наставните планови и програми пропишани за нашите училишта, додека во гимназиите од општествено-јазична насока се употребуваат преведени учебници по историја кои во вид на анекс ја содржат и историјата на македонскиот народ, која сè уште е доволно застапена. Од друга страна, прашањето за учебници по историја за гимназиите од природно-математичка насока, стручните училишта и училиштата со албански и турски наставен јазик што треба да бидат изработени според нашата наставна програма, до денес сè уште не е решено.

Развитокот на историската наука кај нас, а и потребата, укажуваат на неопходноста да се извршат соодветни измени и дополнувања во наставните планови и програми по историја за основните училишта, а за средните училишта да се донесат нови основи на наставни планови и програми што ќе овозможат поадекватно застапување на историјата на македонскиот народ и народностите.

Наставничкиот кадар што ја изведува наставата по историја не ги задоволува потребите. Во основните и стручните училишта сè уште работат неквалификувани кадри што ја изведуваат наставата по историја. Тоа, пред сè, се однесува на некои основни училишта во селата и на училиштата со албански и турски наставен јазик.

И покрај напорите за укажување стручно-методска помош на младите и на нестручните наставници, таа не беше перманентна и планска и не се преземаа посериозни мерки за оквалификувањето на неквалификуваните наставници.

Со оглед на досегашните достигнуања во изведувањето на наставата по историја и важноста на оваа настава за изградување личност на учениците, Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ укажува дека се потребни натамошни напори во решавањето проблемите на наставата по историја во основните и средните училишта и во таа смисла

ПРЕПОРАЧУВА

1. Во наставните планови и програми по историја за основните училишта и гимназиите да се извршат соодветни измени и дополнувања и на историјата на македонскиот народ и народностите да ѝ се даде адекватно место.

2. За стручните училишта во СР Македонија треба да се изготват наставни планови и програми по историја во кои да биде застапена историјата на македонскиот народ.

3. По изготвувањето на коригираните наставни планови и програми потребно е да се преземаат мерки за издавање на соодветни учебници по историја, со нужното застапување на историјата на македонскиот народ и историјата на народностите.

4. Во непосредна врска со решавањето на прашањето за учебниците потребно е да се издаваат и прирачници за историјата на македонскиот народ, посебно за поновата историја. Исто така, потребно е да се овозможи издавањето на повеќе трудови од историјата на македонскиот народ, што би помогнало за поуспешно и потемелно расветлување на определени периоди од нашето минато.

5. За осовременување и актуелизирање на наставата по историја нужно е да се издаваат историски карти, скици и слики од нашето поблиско и подалечно револуционерно минато.

6. Во напорите за осовременување на наставата по историја треба да се користат како сè позначаен фактор во наставно-образовниот процес историските музеи, споменици и архиви.

7. Во решавањето на прашањето на кадрите што ја изведуваат наставата по историја потребно е да се преземаат соодветни мерки за подобрување на квалификацијата структура на кадрите во основните и стручните училишта. Во таа насока треба да се води перманентна грижа за оквалификувањето на кадрите по историја, за нивното стручно-методско издигнување и за запознавањето со најновите достигнувања во историската наука. Посебна грижа да се посветува на школувањето на наставничкиот кадар по историја за училиштата со наставен јазик на народностите.

Во таа смисла потребно е да се спречи натамошниот прилив на неквалификуван кадар во училиштата, а на постојниот неквалификуван кадар да му се овозможи дооквалификување.

За перманентна стручна методска помош на наставничкиот кадар треба да води грижа Републичкиот завод за унапредување на школството.

8. Печатот, радиото и телевизијата и натаму треба да продолжат со написите и емисиите посветени на историјата на македонскиот народ, за што пообјективно осветлување на историските настани.

9. Збогатувањето на училишните библиотеки со историска литература и кабинетите со наставни и нагледни средства треба да претставува постојана грижа на училиштата.

10. Со материјалот — Историјата на македонскиот народ во училиштата од I и II степен на соодветен начин да се запознаат основните и средните училишта во Републиката.

Бр. 95/1

10 јули 1968 година

Скопје

Претседател
на Просветно-културниот собор,
Драги Тозија, с. р.

221.

Врз основа на член 80 став 1 од Основниот закон за избор на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/64), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

1. Се разрешува членот на Конкурсната комисија за именување директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата ЦВЕТА ЧАЛОВСКА, по нејзино барање.

2. За член на Конкурсна комисија за именување директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, се именува НИКО ТОЗИ, советник во Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1615/1
8 јули 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

222.

Врз основа на член 294 став 3 од Законот за општата управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/65) и член 6 од Законот за републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), републичкиот секретар за правосудство пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ОБЛАСТЕНИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ДЕЈСТВА ВО УПРАВНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Во државните органи и работните и други организации кои на основа јавно овластување решаваат во управните работи (во понатамошниот текст: органи и организации) на службените лица може да им се даде овластување да преземат дејствија пред донесување на решението во управната постапка ако ја имаат пропишаната стручна спрема со овој Правилник, освен ако со закон или друг пропис не е поинаку одредено.

Под стручна спрема во смисла на овој правилник се подразбира соодветна школска спрема и работно искуство или стручната спрема призната според соодветните прописи.

Член 2

Овластувањето за преземање дејства во првостепената управна постапка пред донесување на решението може да се даде на службеното лице и тоа:

— во едноставните управни работи како и во управните работи во кои не е потребно да се води посебна испитна постапка (член 142 и 143 од Законот за општата управна постапка) ако лицето има најмалку средна стручна спрема со 3 години работно искуство на работите од управната постапка или виша стручна спрема со 1 година работно искуство на работите од управната постапка;

— во сложените управни работи во кои е потребно да се спроведува посебна испитна постапка ако лицето има виша стручна спрема со 3 години работно искуство на работите од управната постапка или висока стручна спрема со 1 година работно искуство на работите од управната постапка.

Член 3

Овластувањето за преземање дејства во второстепената управна постапка пред донесувањето на решението може да се даде на службеното лице ако има висока стручна спрема со 2 години работно искуство на работите од управната постапка или виша стручна спрема со 5 години работно искуство на работите од управната постапка.

Член 4

Старешината на органот или организацијата овластувањето од чл. 39 од Законот за општата управна постапка може да го даде само на службеното лице што ги исполнува условите во поглед на стручната спрема пропишани во член 2 и 3 од овој правилник, како и на службено лице кое го има положено стручниот испит.

Овластувањето од претходниот став старешината на органот или организацијата го дава со писмено решение. Во ова решение се наведуваат работите кои овластеното службено лице може да ги врши.

Член 5

Проверувањето на стручната спрема на службените лица на кои им се дава овластувањето за преземање дејства во управната постапка се врши на тој начин што на овие лица им се даваат на обработка предмети во конкретни управни работи од одредена управна област со тоа што се оценува начинот и стручноста на обработката на предмети и усмено се проверува познавањето на одредбите на постапката: општите и посебните кои службеното лице ги применува во работата која ја обавува.

Покрај тоа, се врши и увид во дотогашната работа на службеното лице во врска со примената на Законот за општата управна постапка.

За извршеното проверување на службеното лице му се издава уверение.

Член 6

Проверувањето на стручната спрема на службените лица го врши комисија составена од претседател и двајца членови. Комисијата се именува од редот на службените лица кои имаат висока стручна спрема и кои се истакнуваат на работите во врска со управната постапка.

Комисијата ја образува:

— Секретарот на општинското собрание — за работниците во општинските органи на управата и организациите,

— Раководителот на соодветниот републички орган односно организација кои вршат работи од интерес за остварување правата и должностите на Републиката за работниците во републичките органи односно за работниците во наведените организации.

Раководителите на републичките органи односно организации кои вршат работи од интерес за остварувањето правата и обврските на Републиката можат договорно да образуваат заедничка комисија.

Член 7

Раководителот на органот односно одговорното лице во организацијата може, на предлог на работната заедница, да го ослободи од проверувањето на стручната спрема службеното лице кое ја има пропишаната стручна спрема (член 2 и 3 од овој правилник) и кое со успех ги врши работите за чие обавување му се дава овластувањето.

Член 8

По исклучок, за преземање дејства пред донесувањето на решението во првостепената управна постапка, можат да се овластат и службените лица затечени во органот и организацијата на наведените работи, ако имаат стручна спрема непосредно по ниска од стручната спрема утврдена во членот 2 од овој правилник и положен соодветен стручен испит. Овие лица не можат да бидат ослободени од проверувањето на стручната спрема (член 7 од правилникот).

Член 9

Раководителите на органите односно одговорните лица во организациите пружаат помош на службените лица во текот на нивното припремање заради проверувањето на стручната спрема (организирање на курсеви, ставање на расположение потребни материјали и сл.).

Член 10

Проверувањето на стручната спрема на службените лица затечени на работа во органите и организациите, ќе се изврши во срок од 1 година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 11

Лица кои ќе стапат на работа во органите и организациите по влегувањето во сила на овој правилник, можат да се овластат за преземање дејства во управната постапка само ако ги исполну-

ваат пропишаните услови во поглед на стручната спрема и откако ќе се постапи во смисла на чл. 5 односно 7 од овој правилник.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-01661

10 јули 1968 година

Скопје

Републички секретар
за правосудство,
Таип Таипи, с. р.

223.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за правосуден испит („Службен весник на СРМ“ бр. 21/68), Републичкиот секретаријат за правосудство во Скопје го донесува следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИСПИТНИТЕ СЕСИИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ

I

За полагање на правосудниот испит се определуваат пет испитни сесии, кои ќе се одржуваат во месеците:

Февруари
Април
Јуни
Октомври
Декември.

II

Денот на отпочнувањето на испитот во определените испитни сесии ќе го определува претседателот на Испитната комисија.

III

Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-978

1 јули 1968 година

Скопје

Републички секретар
за правосудство,
Таип Таипи, с. р.

Прописи на општинските собранија

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

45.

Врз основа на член 1 од Законот за измени и дополненија на Законот за спречување на полски штети („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65) и член 7 и 17 од Одлуката за организација на работата на службата за спречување на полски имоти на општината Кавадарци („Службен гласник“ бр. 8/65), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 5. VII. 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЧУВАЊЕ НА ПОЛСКИ ИМОТИ (ПАДАРИНА) ЗА 1968 ГОД.

Член 1

За чување на полските имоти кои се наоѓаат на територијата на општината Кавадарци се наплатува надоместок (падарина).

Надоместокот од претходниот став го плаќаат сопствениците на земјоделското земјиште или работните организации за земјоделското земјиште свое или добиено на трајно користење.

За основ од кој ќе се пресметнува надоместокот (падарината) од ставот 1 од овој член служи катастарскиот приход врз кој се пресметнува придонес од личниот доход од земјоделската дејност.

Член 2

Работните организации кои се должат со катастарски доход од земјоделско земјиште на територијата на општината Кавадарци, ќе плаќаат падарина по стопа од 2% од катастарскиот доход.

Нема да плаќаат падарина оние работни организации кои своите полски имоти ги чуваат преку свои полски чувари-падари.

Член 3

Индивидуалните сопственици на земјоделското земјиште падарината ја плаќаат и тоа:

1. Селата Возарци и Сирково 2% од катастарскиот доход;
2. Селата Марена и Сопот 3% од катастарскиот доход;
3. Селата Шивец и населбата Глишиќ 4% од катастарскиот доход;

4. Гр. Кавадарци со населбата Ваташа и селата Бојанчиште и Куманичево 5% од катастарскиот доход.

Член 4

Падарината ја наплатува органот на управата на Собранието на општината Кавадарци надлежен за наплата на придонесите од личен доход и земјоделска дејност на граѓаните, по постапката по која се наплатуваат придонесите и даноците на граѓаните.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-1221 од 28. II. 1967 година („Службен гласник“ бр. 2/67) и Одлуката бр. 01-8773 од 16. XII. 1967 година („Службен гласник“ бр. 9/67).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1968 година.

Бр. 01-4103

5. VII. 1968 година

Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

46.

Врз основа на член 1 од Основниот закон за комуналните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 5. VII. 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИ ТАКСИ

Член 1

Во Одлуката за воведување на комунални такси („Службен весник на СРМ“ бр. 8/68), во членот 1 точката 8 се менува и гласи:

„За користење на површини на кои се поставени импровизирани деловни објекти во гр. Кавадарци со населбите Ваташа и Глишиќ се плаќа:

— до 20 метра квадратни:

I зона 6 н. динари од 1 м² месечно

II зона 5 н. динари од 1 м² месечно

III зона 3 н. динари од 1 м² месечно

IV зона 2 н. динари од 1 м² месечно.

Ако површината преминува над 20 м², за секој натамошен квадратен метар се плаќа по 1 н. динар месечно.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1968 година.

Бр. 01-4104

5. VII. 1968 година

Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

47.

Врз основа на член 5 од Основниот закон за административните такси („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/65), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 5. VII. 1968 година, донесе

ОДЛУКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ ВО ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

Член 1

За списите и дејствијата во управни работи кај општинските органи на управата, работни и други организации кога тие во рамките на јавните овластувања што им се дадени со закон или со пропис донесени врз основа на закон, решаваат во управни работи по барање од странки и за други предмети и дејствија кај овие органи од подрачјето на општината Кавадарци, се наплатува административна такса во висина предвидена по таксената тарифа која е составен дел на Основниот закон на административните такси.

По исклучок за издавање или продолжување важењето на патна исправа за патување во странство се плаќа 50 н. динари, а за издавање на виза се плаќа 10 н. динари.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за воведување на административни такси бр. 01-3646 од 25. III. 1965 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 01-4106

5. VII. 1968 година

Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

48.

Врз основа на член 69 од Законот за самоуправање и работните односи во органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 5. VII. 1968 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во одлуката за издаатоците за патни и други трошоци што на општинските органи на управата им се признаваат во материјални трошоци, објавена во „Сл. гласник на општината Кавадарци“ бр. 5/65, под бр. 01-6445/65, членот 4 се менува и гласи:

„Издатоците за дневници на органот на управата се признаваат во материјални трошоци најмногу до 50 н. дин. дневно по работник испратен на службено патување.

По исклучок, ако службеното патување е извршено вон територијата на СРМ трошоците од претходниот став се признаваат во материјални трошоци до 70 н. динари.

Височината на дневницата се утврдува со Правилникот на органот на управата според видот и сложеноста на работите на работното место, височината на трошоците за исхрана и сместување во местото каде се врши службеното патување и траењето на службеното патување“.

Член 2

Во членот 5 став 3 зборовите „4.000 дин.“ се заменуваат со зборовите „50 н. дин.“

Член 3

Во член 6 став 3 зборовите „40 динари“ се заменуваат со зборовите „0,40 н. динари“.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за издаатоците за патни и други трошоци што на општинските органи на управата им се признаваат во материјални трошоци, објавена во „Сл. гласник на општината Кавадарци бр. 5/66 год. под бр. 01-4410/66 год.“

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 01-4107

5. VII. 1968 година

Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

49.

Врз основа на член 175 став 3 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 5. VII. 1968 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАКНАДА НА ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ И ЗАГУБЕНА ЗАРАБОТКА НА ОДБОРНИЦИТЕ ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИИ И СОВЕТИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

Член 1

Алинеа 1 и 2 од членот 6 на Одлуката за накнада на патни и дневни трошоци и загубена заработка на одборниците, членовите на комисиите и советите на Собранието на општината Кавадарци, објавена во „Службен гласник на општината Кавадарци“ бр. 2/65 и бр. 5/66, се менува и гласи:

Алинеа 1: „Во општината во местата оддалечени над 10 км. од Кавадарци 50 н. динари дневно“.

Алинеа 2: „Вон подрачјето на општината, а во границите на СРМ 50 н. динари, а вон територијата на СРМ 80 н. динари дневно“.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи точка 3 од Одлуката бр. 01-4409 од 23. VI. 1963 година („Службен гласник“ бр. 5/66).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-4108

5. VII. 1968 година

Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

50.

Врз основа на член 8 од Основниот закон за изградба на инвестиционите објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 20/67), член 20 и 28 од Законот за изградба на инвестиционите објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 35/67), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заседници, одржана на 5. VII. 1968 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКО-ПРАВНИ ЛИЦА****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Одлуката ќе се применува на изградбата, на градбата и доградбата, реконструкцијата, адаптацијата и уривањето на сите објекти, изработката на техничката документација, подготвителните и истражувачките работи во врска со изградбата на тие објекти, од граѓани и граѓанско-правни лица на подрачјето на општината Кавадарци.

Член 2

Одредбите од одлуката ќе се применуваат и на:

1. Поправките и преправките што ги вршат граѓаните и граѓанско-правните лица на посебните делови во зградите во општествена сопственост, како сопственици на тие посебни делови на зградата ако со тие работи не се завлегува во деловите што служат на зградата како на целина или во другите посебни делови на зградата;

2. Поправките и преправките што ги вршат на свој трошок граѓаните како носители на станарското право или како закупци на работни простории, на поодделни станови или работни простории, а во согласност со организацијата за стопанисување со станбените згради во чиј фонд на станбени згради е зградата или делот од зградата односно во согласност со сопственикот на семејната станбена зграда или на станот, односно работната просторија како дел од зградата;

3. Градење на помошни простории: шули, кујни, гаражи, поправки на стари куќи и монтажни објекти.

Член 3

Изградбата на објектите на кои се однесува одлуката може да се врши во сопствена режија или преку градежната оператива.

Член 4

Кон изградбата на објектите и преземањето на работите предвидени во членовите 1 и 2 од одлуката ќе се пристапи откако ќе се прибави градежна дозвола, односно одобрение од органот на општината надлежен за работите на градежништвото.

Член 5

Со барањето за изградба на нови објекти, како и за доградба, надградба и реконструкција на објектите на подрачјето утврдено со Основниот урбанистички план се поднесува проект.

За адаптација и реконструкции со кои не се задира во конструктивниот дел на зградата, како и за изградба на објекти вон од подрачјето утврдено со Основниот урбанистички план, се поднесува скица и опис на работите.

Скицата од претходниот став содржи: ситуација на земјиштето и габаритот на објектот и соседните земјишта.

II. ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА**Член 6**

За изградба на нови објекти од член 5 став 1 инвеститорот е должен да достави:

1. Решение за доделеното земјиште;
2. Извод од урбанистичкиот план — локација;

3. Техничка документација — проект со архитектонскиот дел и статика со арматурни детали.

Техничка документација за изградба на: шули, гаражи и сл. не треба да се доставува.

Член 7

Проектот што го доставува инвеститорот содржи:

1. Цртеж на објектите со сите вертикални и хоризонтални пресеци и изглед на фасадите;

2. Статичка пресметка со арматурни детали.

Документацијата од претходниот став се поднесува во 1 примерок.

Член 8

При адаптациите со кои не се менува надворешниот изглед на зградата, реконструкциите со кои не се задира во конструктивните делови на зградата, урнувањата и истражувачките работи во врска со изградбата на објектите, како и изградбата на станбените објекти што се опфатени со Основниот урбанистички план, инвеститорите се должни да поднесат пријави со скица на органот надлежен за работите на градежништвото на Општинското собрание, за што им се издава одобрение за градба.

За изградба на објекти вон подрачјето утврдено со Основниот урбанистички план, органот надлежен за издавање на градежни дозволи ќе издава одобренија.

Одредбите од член 6, 7 и 8 се однесуваат за населените места Кавадарци, Ваташа, Глишиќ, Марепа, Сопот, Росоман, Возарци и Конопиште.

Член 9

Градежната дозвола, односно одобрението за вршење на градежни работи на постојните објекти што се ставени под заштита по одредбите од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), ќе се издаде откако ќе се добие претходна согласност од органот, односно организацијата надлежна за работите на заштитата на спомениците на културата.

Член 10

Важноста на градежната дозвола односно одобрението престанува во рок од 12 месеци од нејзиното добивање, ако не се започне со изградбата на објектот.

По барање на инвеститорот, органот надлежен за издавање на градежни дозволи, односно одобренија, може во оправдани случаи да го продолжи рокот но најмногу за 6 месеци.

Престанувањето на важноста на градежната дозвола, односно одобрението, во случај кога инвеститорот во рок од 12 месеци не отпочне со изградба на објектот, се утврдува со решение на органот што ја издал градежната дозвола, односно одобрението.

Член 11

Инвеститорите се должни во рок од две години да ја завршат започнатата градба.

По исклучок, а по оцена на органот надлежен за издавање на градежна дозвола, рокот од претходниот став може да се продолжи, но најмногу уште за една година.

Член 12

Градежната дозвола и одобрението важат само за лицето на кое се издадени и не можат да се пренесуваат на други лица.

Член 13

Решение за издавање на градежната дозвола, односно одобрение, органот надлежен за градежништво на Општинското собрание ќе донесе во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Против решението со кое се издава, односно ускратува издавањето на градежната дозвола, односно одобрението, недоволната странка како и секое заинтересирано лице можат да поднесат жалба до повисокиот орган во рок од 15 дена.

Член 14

Инвеститорот е должен 8 дена пред почетокот на градбата да пријави на органот кој ја издал градежната дозвола, односно одобрението, дека почнува со изградбата.

III. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И НАДЗОР НА ГРАДЕЊЕТО

Член 15

Органот надлежен за работите на градежништвото на Општинското собрание, при издавањето на градежната дозвола, односно одобрението, за инвеститорите кои градат во сопствена режија, ќе цени и ќе одреди во градежната дозвола, односно одобрението, дали ќе водат инспекциона книга.

Член 16

За употреба на изградените објекти, потребно е одобрение.

Одобрението го издава органот надлежен за работите на градежништвото на Општинското собрание, по барање на инвеститорот или изведувачот, откако ќе утврди дека објектот е целосно завршен, или дел од објектот кој претставува економско техничка целина и како таков може да се користи, според условите одредени со градежната дозвола односно одобрението и дека се отстранети сите временни објекти што служеле во текот на градбата.

Член 17

За објектите поголеми од приземје и кат, пред издавањето на одобрението за употреба, задолжително се врши технички преглед.

Техничкиот преглед го врши органот што ја издал градежната дозвола, односно одобрението, најдоцна во рок од 15 дена од поднесувањето на барањето.

Член 18

Органот кој извршил технички преглед на објектот, ќе одбие да издаде одобрение за употреба на објектот, ако утврди дека работите не се изведени според проектот, односно скицата и според пропишаните нормативи и стандарди.

Ако органот од претходниот став утврди дека недостатоците на објектот можат да се отклонат, во решението со кое одбил да даде одобрение за употреба на објектот, ќе нареди да се отклонат тие недостатоци со точно назначување кои работи треба да се извршат, под кои услови и во кој рок.

Член 19

Надзор над работата на инвеститорите и други учесници во работата — изградбата вршат органите надлежни за работите на техничката инспекција.

Член 20

Органите од членот 19 на Одлуката имаат право:

1. Да наредат запирање на понатамошна изградба;
2. Да наредат утврдените неправилности да се отстранат во определен рок:

а) ако изградбата не се врши според техничката документација, врз основа на која е издадена градежната дозвола, односно одобрението, а таквата изградба може да ги доведе во прашање стабилноста и постојаноста на објектот, животот и здравјето на луѓето, безбедноста на сообраќајот или на соседните објекти;

3. Ако не се отстранат неправилностите во определениот рок, да наредат да се урне објектот ако поради утврдените недостатоци во изградбата постои опасност по сигурноста на сообраќајот и соседните објекти, а тие недостатоци не можат да се отстранат на друг начин.

Член 21

Ако техничката инспекција утврди дека се изградува објект без градежна дозвола, односно спротивно на условите одредени со градежната дозвола, или утврдат дека објектот не се гради под условите пропишани за изградба на инвестициони објект и објект на граѓани и граѓанско-правни лица на определеното земјиште, а тие недостатоци и неправилности не можат да се отстранат, ќе донесе решение за рушење на објектот.

Член 22

Жалбата против решенијата од членовите 20 и 21 од Одлуката, по правило, не го запира извршувањето на решението, доколку органот кој го донел решението за уривање не одлучи поинаку.

Член 23

Трошоците за уривање на објектот, како и трошоците за постапката, паѓаат на товар на инвеститорот.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 24

Со парична казна до 300 нови динари ќе се казнат граѓаните и граѓанско-правните лица ако:

- 1) пристапат кон градба без градежна дозвола, односно одобрение;
- 2) градат спротивно на издадената градежна дозвола, односно одобрението;
- 3) не го пријават денот за отпочнувањето на градбата во определениот рок;
- 4) инвеститорот не постапи по наредбите на надлежната техничка инспекција;
- 5) се употреби или дозволи употреба на нов објект без одобрение за употреба.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Градежните дозволи, односно одобренијата издадени до денот на стапувањето во сила на Одлуката се полноважни и по истите може да се отпочне со градба или продолжи градбата.

Член 26

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Член 27

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 01-4319 од 21.VI.1965 година, објавена во „Службен гласник на општината Кавадарци“ бр. 3/65.

Бр. 01-4109
5. VII. 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

51.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за искористување на земјоделското земјиште („Службен весник на НРМ“ бр. 20/60) и Законот за измени и дополнувања на Законот за искористување на земјоделското земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 5.VII.1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ГРАНИЦИТЕ НА БЛОКОТ „ШИВЕЧКО“ ЗАРАДИ ПОКРЕНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА АРОНДАЦИЈА

Заради покренување постапка за арондација од Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“, се утврдуваат границите на блокот „Шивечко“ во површина од 150 ха и тоа:

— од исток пат што води од „Лазово мовче“ спрема село Трстеник,

— од запад дел од новиот канал на „Црна Река“, блокот на Земјоделската задруга од Возарци, па нивата на Стојан Мицев и лозјето на Тасе Јанчев;

— од север лозјето на Миле Крстев, Ристо Темов и Тасе Лазов, па нивата на Коле Павлов и сопствена површина на „Тиквеш“, и

— од југ новиот канал во изградба на „Црна Река“.

Бр. 01-4110
5. VII. 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

52.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за избирачките спискови („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/65), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 5.VII.1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОВЕРКА ДАЛИ ВО ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ СЕ ЗАПИШАНИ СИТЕ ГРАЃАНИ ШТО НАПОЛНИЛЕ 18-ГОДИШНА ВОЗРАСТ, А ИМААТ ЖИВЕАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

1. Одделението за управни работи и заеднички служби на Собранието на општината Кавадарци да изврши проверка дали во Избирачкиот список на општината Кавадарци се запишани сите граѓани што наполниле 18-годишна возраст, а имаат живеалиште на територијата на општината Кавадарци, како и дали од тој список се бришани имињата на лицата што умреле или засекогаш се иселиле.

2. За градот Кавадарци и населбата Ваташа за секој собир на избирачи да се устрои одделна евиденција на избирачите. Евиденцијата на избирачите да се води во форма на картотеска.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 01-4111
5. VII. 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

53.

Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 5 јули 1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

За член на Советот за Центарот за социјална работа во општината Кавадарци се делегира одборникот МАТАКОВ ЛАЗАР.

Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 01-4114
5. VII. 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

54.

Врз основа на чл. 91 став 1 и 5 од Основниот закон за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/65), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 5 јули 1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРИСИЛЕН УПРАВНИК НА ЗЗ „ИЛИНИЦА“ ОД С. РАЕЦ

1. Присилниот управник на ЗЗ „Илиница“ од с. Раец, Александар Кадров, се разрешува од должност.

2. Со оглед присилната управа во задругата да се укине пред истекот на времето од 1 година, во смисла на чл. 17 од ОЗРО, сметано од денес, на присилниот управник му следува отказан срок и право на личен доход под условите предвидени во статутот на Задругата.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 01-4115
5. VII. 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

55.

Врз основа на член 190 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 5 јули 1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАГРАДАТА НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

На потпретседателот на Собранието на општината Кавадарци, ЈОРДАН ЈОСИФОВ, за постојана работа во Општинското собрание му се утврдува награда од 1700 н. динари месечно, сметано од денот на стапувањето на работа.

Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 01-4116
5. VII. 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Арифовска Шесфке Сафије од село Кишава, Битолско, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Арифовски Ризман Теки од село Кишава, а сега во неизвесност и со непозната адреса. Бидејќи тужениот е со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 274/68.
(48)

Садиковски Калем Кабир од село Кишава, Битолско, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Садиковска Милаим Зулка од село Кишава, а сега со непознато место на живеење. Бидејќи тужената е со непозната адреса, се поканува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност. Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 273/68 (49)

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје, тужителката Анастасовска Бошкова Тодорка, по маж Рибик од Куманово, ул. „ЈНА“ бр. 76, поднесе тужба за развод на бракот против тужениот Фикрет Хамдо Рибик сега со непознато место на живеење.

Се поканува тужениот Фикрет Рибик, од татко Хамдо во срок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави во судот за да ја соопшти својата адреса или да одреди свој полномошник, кој ќе го застапува во спорот. Во противно ќе му биде одреден старател, за посебен случај, кој ќе го застапува во парницата.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 789/68. (50)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение основно училиште, издадено од Основното училиште во село Старо Лагово, во учебната 1934/35 година на име Бошкоски Крстев Никола од Прилеп, ул. „Блага Ружето“ бр. 39ж.

Се поканува секое лице кое го има најдено или ќе го најде горенаведеното свидетелство, да соопшти на Општинскиот суд во Прилеп, во срок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 787/68. (51)

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. XI. 1967 година, страна 13, реден број 2, е запишана промената на називот на Откупната станица за лековити растенија „Билка“ од Берово и ќе гласи: Откупна станица за лековити растенија и земјоделски производи, овошје и зеленчук „Алкалоид билка“ — Берово.

Се проширува и дејноста на станицата уште со откуп на земјоделски производи, овошје и зеленчук.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 5988 од 6. XI. 1967 година на работничкиот совет на „Алкалоид билка“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 402/1967. (13)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на страна 165, реден број 6, е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Тргопроммет“ од Берово уште и со промет на мало и големо со товарни и патнички возила.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 15. VIII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 305/67. (14)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. X. 1967 година, страна 278, реден број 1, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Ко-

чани, ул. „Прохор Пчински“ бр. 4. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и свежо грозје односно од 1 литар, килограм па повеќе.

Продавницата е основана од Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“ од Кавадарци.

Раководител на продавницата е Лазар Ефтимов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го вршат овластените лица на претпријатието.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа записникот бр. 03-3146/1 од 4. V. 1967 година на санитарниот и пазарниот инспектор.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 204/67. (19)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. X. 1967 година, страна 276, реден бр. 15, е запишано под фирма: Продавница, со седиште во село Облешево, Кочанско. Продавницата ќе врши продажба на брашно, откуп на оризова арпа, бел ориз и други производи.

Продавницата е основана од Претпријатието за промет со жито и преработки од жито „Жито Македонија“ — Филијала од Кочани.

Раководител на продавницата е Божин Илиев Заов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го вршат овластените лица на претпријатието.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 12-015 од 8. IV. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието и записникот бр. 03-4987/1 од 11. VIII. 1967 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 335/67. (20)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. X. 1967 година, страна 276, реден број 16, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во село Чешиново, Кочанско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на брашно, откуп на оризова арпа, бел ориз и други производи.

Продавницата е основана од Претпријатието за промет со жито „Жито Македонија“ — Филијала — Кочани.

Раководител на продавницата е Трајан Георгиев Марковски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го вршат овластените лица на претпријатието.

Впишувањето на продавницата во регистарот е извршено врз основа одлуката бр. 12-1015 од 8. IV. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието и записникот бр. 03-4987/1 од 11. VIII. 1967 година на Санитарната, пазарна и трудова инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 336/67. (21)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. X. 1967 година, страна 276, реден број 17, е запишана под фирма: Работничка менза, со седиште во Кочани.

Работничката менза ќе врши: продажба на пиво, безалкохолни пијалоци, сувомесни и други прехранбени производи.

Работничката менза е основана од Претпријатието за промет со жито и преработки од жито „Жито-Македонија“ — Филијала — Кочани.

Раководител на мензата е Раиме Пиливанова, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го вршат овластените лица на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 012-1015 од 8. IV. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието и записникот бр. 03-4987/1 од 11. VIII. 1967 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината — Кочани.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 337/67. (22)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. XI. 1967 година, страна 17, реден број 2, е запишано следното: Се менува називот на Откупната станица на лековити растенија „Билка“ од Кочани и ќе гласи: Откупна станица за лековити растенија и земјоделски производи „Алкалоид билка“ — Кочани.

Се проширува и дејноста на Откупната станица уште и со откуп на земјоделски производи, овошје и зеленчук.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 5988 од 6. XI. 1967 година на работничкиот совет на Индустријата „Алкалоид билка“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 398/67. (24)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. IX. 1967 година, страна 55, реден бр. 5, е запишано следното: Претпријатието за откуп, преработка и продажба на тутун и производство на расад „Горица“ од Винаца се здружува со „Југо-тутун“ од Скопје и ја менува својата сегашна фирма, која гласи „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје — „Горица“ — Винаца.

Организацијата „Горица“ — Винаца е во состав на претпријатието, но има своја сметка кај банката.

Промената на фирмата е запишана во регистарот врз основа одлуката на работничкиот совет на Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје од 8. VII. 1967 година и записникот на изборната комисија од 15. VI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 256/67. (27)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. X. 1967 година, страна 216, реден број 10, е запишано следното: Се проширува предметот на работењето на Трговското претпријатие на големо „Илинден“ од Винаца, уште и со: угостителска дејност, занаетчиска дејност, производство и продажба на леб и бели печива.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 01-933/1 од 6. X. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 342/67. (28)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. XI. 1967 година, страна 439, реден број 1, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 16а. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови конфекциски производи што ги произведува основачот; на трикотажни производи (машки, женски и детски); постелина (јоргани, душени и чаршави), и друг дополнителен асортиман од конфекцијата; чевли (машки, женски и детски).

Продавницата е основана од Претпријатието за изработка на конфекција „Слобода“ од Врање.

Раководител на продавницата е Димитар Танев, кој не е овластен да ја потпишува.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на решението бр. 2191 од 7. IX. 1967 година на работничкиот совет на Конфекцијата

та „Слобода“ — Врање и уверението бр. 07-5836/1 од 26. VIII. 1967 година на Санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 380/67. (30)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. IX. 1967 година, страна 291, ред 3, е запишана под фирма: Продавница на брашно и леб, со седиште во Струмица, ул. „Народен фронт“ бр. 5. Продавницата ќе врши: продажба на брашно, леб, жита и преработки од жита, сточна храна, ориз, грав и бело печиво.

Продавницата е основана од Претпријатието за промет со жито и преработки од жито „Жито Македонија“ — Филијала од Струмица.

Раководител на продавницата е Борис Ацов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го вршат овластените лица на претпријатието. Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 360/3 од 5. IV. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието и одобрението бр. 06-36/58 од 17. IV. 1967 година на Одделението за станбено-комунални работи и урбанизам на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 279/67. (43)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. X. 1967 година, страна 440, реден број 1, е запишана под фирма: Пословница, со седиште во Струмица. Промет на работењето на пословницата е да ги доведува во врска комитентите или комитентите со трети лица, поради заклучување на договори за одредена дејност во прометот како и да дава обавестувања за состојбата на пазарот.

Пословницата е основана од Посредничкото биро за промет со стоки „Искра“ од Скопје.

Раководител на пословницата е Ристо Теменугов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го вршат овластените лица на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 322 од 15. X. 1967 година на работничкиот совет на „Искра“ — Скопје и решението бр. 07-7517/1 од 3. XI. 1967 година на Санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 389/67. (47)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. IX. 1967 година, страна 417, реден број 2, е запишана промената на досегашниот раководител на Продавницата „Тимочанка“ од Струмица, Ацо Ушаков, на чие место за раководител е назначен Борис Илиев Јанчевски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го вршат овластените лица на Зајечарската текстилна индустрија „Тимочанка“ — Зајечар.

Промената на раководителот на продавницата е извршена од регистарот врз основа на решението на работничкиот совет на „Тимочанка“ — Зајечар број 2019 од 15. VI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 231/67. (51)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XI. 1967 година, страна 298, реден број 1, е запишано следното: Установата — Управа за комунални работи од Свети Николе го променила својот статус во стопанска организација под назив: Комунално услужно претпријатие „Единство“, со седиште во Свети Николе. Предмет на работењето на претпријатието е:

— одржување на водоводната и канализационата мрежа;

— одржување на градското зеленило;

— одржување на градската чистота, градските пазаришта, градските гробишта и др. објекти од комунален карактер;

— јавен патнички сообраќај;

— услуги на граѓаните од комунален карактер и други услуги;

— одржување и управување со станбените згради, становите и деловните простории од општествена сопственост.

Директор на претпријатието е Ангел Коцев Гелевски.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 290 од 30. VI. 1967 година на Советот на работната заедница за промена на статусот, одлуката за согласност бр. 2230 од 30. X. 1967 година на Собранието на општината Свети Николе и одлуката бр. 471 од 30. VII. 1967 година на Советот на работната заедница за назначување на директорот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 383/67. (57)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. XI. 1967 година, рег. бр. 14/63-I, е запишана под фирма: Работна единица за кооперативно производство и откуп на селскостопански производи во Битола, на ЗИК „Пелагонија“ од Битола. Предмет на работењето на работната единица е:

— кооперативно производство на сите видови селскостопански производи со индивидуални селскостопански производители и други правни и физички лица;

— вршење разни услуги со земјоделска механизација на индивидуални производители;

— снабдување на индивидуалните производители со разни репродукциони материјали;

— откуп и продажба на сите видови селскостопански производи и индустриски растенија; и

— превоз на селскостопански и други производи и материјали на индивидуалните производители на работната единица за кооперација при ЗИК „Пелагонија“ од Битола.

Привремен раководител на работната единица е Миле Стојан Попоски.

Работната единица е основана од ЗИК „Пелагонија“ — Битола, со одлука бр. XI-498/1 од 17. IV. 1967 година од работничкиот совет и потврдата VI бр. 03-4945/1 од 22. VII. 1967 година од Одделението за стопанство и план на Собранието на општината Битола.

Работната единица ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува Комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 282/67. (63)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. XI. 1967 година, рег. бр. 12/59, книга III, е запишана под фирма: Продавница во Охрид, на ул. „Јане Сандански“ бр. 32 на работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Филијала Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на млечни производи, леб и печиво, производи на база шеќер и какао, сувомесни производи, конзервирана риба и месо, концентрати на супи и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Работната организација „Жито Македонија“ — Скопје — Филијала во Охрид, со одлука бр. 571/2 од 15. III. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 07-13604 од 14. XI. 1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Раководител на продавницата е Ангеловски Раде.

Продавницата ќе ја потпишува овластеното лице на Филијалата во Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 360/67. (66)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. XI. 1967 година, рег. бр. 5/67, книга II, е запишана под фирма: ЗИК „Скопско Поле“ — погон Конзумна млекара — работна единица млекара — Охрид. Предмет на работењето на работната единица е: производство и откуп на млеко и млечни производи, преработка на млеко и млечни производи, продажба на млеко и млечни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, деликатесни стоки, месо и месни производи, слаткарски производи и други производи на база на шеќер, бели печива и буреци и други прехранбени производи од сопствено производство и набавени.

Работната единица е основана со присојединувањето на Претпријатието за откуп, производство и преработка на млеко и млечни производи — Охрид кон ЗИК „Скопско Поле“ — погон Мацари, со одлука бр. 420/1 од 22. II. 1967 година на работничкиот совет.

Раководител на работната единица е инж. Шабан Халими.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 371/67. (67)

КОНКУРСИ

ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

ЗА СЛАВОДНОТО РАКОВОДНО РАБОТНО МЕСТО:

ДИРЕКТОР НА ГРАДЕЖЕН ПОГОН — СКОПЈЕ

Конкурсни услови:

Покрај исполнувањето на општите услови од Основниот закон за работни односи и Правилникот за работни односи на ЖТП — Скопје, кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

- 1) да е дипломиран градежен инженер со положен стручен испит на ЖЖ,
- 2) да има работно искуство од најмалку 5 (пет) години, од кои 3 (три) години на раководни работни места.

За избор доаѓа во предвид само кандидат кој, покрај исполнувањето на горните услови, се афирмирал во досегашната работа како добар стручњак, успешен раководител и познавач на проблемите на самоуправувањето.

Личен доход според Правилникот за личните доходи на Погонот.

Поднесокот се доставува до Конкурсната комисија на ЖТП — Скопје.

Со поднесокот треба да се поднесат: биографија за движење во службата, доказ за видот и степенот на образованието и доказ за работниот и раководниот стаж.

Некомплетирани молби до денот на траењето на конкурсот нема да се земаат во разгледување.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на неговото објавување во весникот „Нова Македонија.“

За резултатот од конкурсот кандидатите ќе бидат известени во рок од 8 дена по заседанието на органот што врши избор.

Врз основа на член 53 од Основниот закон за изградба инвестициони објекти („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 20/67) и член 4 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградбата на инвестиционите објекти („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 28/67) и одлуката на Работната заедница од 4 јуни 1968 година, Дирекцијата за топлификација на град Скопје — Скопје

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на електро-машинскиот дел на централната вреловодна котларница — Топлана „ИСТОК“ — капацитет 120 Гцал/х.

1. Претсметковната вредност на работите изнесува околу 17.000.000 дин.

2. Срок за завршување на работите:

I етапа 80 Гцал/х крај октомври 1969 год.

II етапа 40 Гцал/х крај октомври 1970 год.

3. Јавното наддавање ќе се изврши во Дирекцијата за топлификација на град Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 2, на 27 август 1968 година во 9 часот.

4. Јавното наддавање ќе се спроведе на начин утврден со Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградбата на инвестиционите објекти

5. Увид во техничката документација може да се врши секој работен ден, освен во сабота, во време од 6 до 14 часот.

6. Елаборатот за јавното наддавање може да се преземе во Дирекцијата за топлификација на град Скопје.

7. Понудата се предава во сè спрема барањето на лиценцираниот елаборат, општите и посебни услови, кои се составен дел на елаборатот, а најдоцна до 9 часот на 27 август 1968 година.

8. Поблиски информации заинтересираните можат да добијат во Дирекцијата за топлификација на град Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 2, непосредно или преку телефон 35-116 и 35-115.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 20 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65) во врска со Амандманот II на Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, соопштува дека ќе врши избор на еден судија на Окружниот суд во Скопје.

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат условите од член 40 од Основниот закон за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), може да се пријават до Собранието на СР Македонија — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во срок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на соопштението.

ОД СОБРАНИЕТО НА СРМ

СОДРЖИНА

	Страна
211. Закон за уредување и користење на градежно земјиште — — — — —	401
212. Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во обновата и изградбата на Дебар — — — — —	403
213. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително примање на приправници на работа во работните организации — — — — —	403

214. Закон за изменување и дополнување на Законот за воведување републички додатен данок на промет на стоки на мало — — — — —	404
215. Закон за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна — — — — —	404
216. Закон за определување градежно земјиште за одделни градови и населби од градски карактер — — — — —	406
217. Одлука за образување и состав на Заедничка комисија на Републичкиот собор и Организационо-политичкиот собор за анализирање состојбата, организацијата и проблемите во правосудните органи — — — — —	412
218. Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата во Скопје — — — — —	412
219. Препорака за унапредување наставата по македонски јазик и литература во основните и средните училишта — — — — —	412
220. Препорака за унапредување на наставата по историја во основните и средните училишта — — — — —	414
221. Решение за разрешување и именување член на Конкурсна комисија за именување директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — — — — —	414
222. Правилник за стручната спрема на службените лица овластени за преземање дејства во управната постапка — — — — —	415
223. Решение за определување на испитните сесии за полагање на правосудниот испит — — — — —	416

Прописи на општинските собранија

45. Одлука за висината на надоместокот за чување на полски имоти (падарина) за 1968 година — — — — —	416
46. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за воведување на комунални такси — — — — —	416
47. Одлука за административните такси во општината Кавадарци — — — — —	417
48. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издатоците за патни и други трошоци што на општинските органи на управата им се признаваат во материјални трошоци — — — — —	417
49. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за накнада на патни и дневни трошоци и изгубена заработка на одборниците, членовите на комисиите и совети на Собранието на општината Кавадарци — — — — —	417
50. Одлука за изградба на објекти од граѓани и граѓанско-правни лица — — — — —	418
51. Решение за утврдување границите на блокот „Шивечко“ заради покренување постапка за арондација — — — — —	419
52. Решение за проверка дали во Избирачкиот список на општината Кавадарци се запишани сите граѓани што наполниле 18-годишна возраст, а имаат живеалиште на територијата на општината Кавадарци — — — — —	420
53. Решение за делегирање еден член на Советот на центарот за социјална работа — — — — —	420
54. Решение за разрешување од должноста присилен управник на 33 „Илиница“ од с. Раец — — — — —	420
55. Решение за утврдување висината на наградата на потпретседателот на Собранието на општината Кавадарци — — — — —	420